



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 30 декември 1982
Скопје
Број 49 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

705.

Врз основа на член 318 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 109 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 и 30 декември 1982 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 1983 ГОДИНА

1. Тргувајќи од досега остварените резултати, согледаните развојни можности и присутните сложени проблеми и неповолни тенденции во тековите на општествената репродукција, од заедничките интереси и цели договорени со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, од документите на XII конгрес на СКЈ и VIII конгрес на СКМ и документите за долгорочната програма за економската стабилизација, а имајќи ги предвид материјалните фактори и општите услови за стопанисување, политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и на Долгорочната програма за економска стабилизација во 1983 година, основни задачи на политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година се:

- (1) Натомошен развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи;
 - (2) Запирање на неповолните трендови во забавената стопанска активност и остварување натомошен пораст на материјалното производство, а пред сè на индустриското производство врз основа на зголемување на извозот и врз повисоко користење на постојните потенцијали;
 - (3) Позначајни зголемувања на извозот на стоки и услуги, пред сè на конвертибилното подрачје и уредно намиравање на пристигнатите обврски спрема странство;
 - (4) Натомошно сведување на потрошувачката во реални рамки;
 - (5) Јакнење на материјалната основа и на улогата на здружениот труд во целокупната репродукција;
 - (6) Запирање на порастот на невработеноста и водење на активна социјална политика.
- Остварувањето на овие задачи треба да се обезбеди со:

— преземање мерки за зголемување на производството и услугите, пред сè на производството за извоз, енергија и храна, со поцелосно и порационално користење на домашните ресурси, човечки потенцијали и производствените капацитети;

— создавање услови за остварување на што повисок девизен прилив по сите основи, рационално користење на девизните средства и обезбедува-

ње увоз на сировини и репродукциони материјали со кои ќе се овозможи постигање на највисоки ефекти во зголемувањето на производството, посебно за извоз и за снабдување на домашниот пазар со стоки од витално значење;

— намалување на административното регулирање на условите за стопанисување и на односите на пазарот и јакнење на улогата и економската одговорност на здружениот труд во целината на општествената репродукција, а посебно со поголема материјална и општествена мотивација на работниците за зголемување на производството, извозот, продуктивноста и штедењето;

— соодветна поддршка на развојот со мерки на економската политика и со измена на оние решенија на стопанскиот систем кои покажаа слабости во досегашната практика;

— создавање услови за намалување на порастот на цените и подобрување на снабденоста на пазарот и

— зајакнување на општественото влијание за остварување на утврдените права, обврски и одговорности на сите субјекти на одлучувањето, и за извршување на работните и на други обврски, на прописите и на преземените обврски со самоуправните спогодби и договори.

Врз овие основи треба да се создаваат материјални и други услови за реализација на другите цели и задачи на општествено-економскиот развој, а во прв ред, за натомошно зголемување на вработеноста, за развој на општествените дејности, за развој на сите краишта во Републиката, а особено за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта, за подобрување на материјалната и социјалната сигурност на работните луѓе и граѓаните и за другите задачи на развојот.

2. Со преземање мерки и активности за остварување на договорените цели и задачи на развојот врз основа на повисоко користење на расположливите производни и други потенцијали, позначајно зголемување на производството и извозот, подобро и порамномерно снабдување со енергија, сировини и репродукциони материјали, непосредно вклучување на науката во остварувањето на развојот, коефикасно стопанисување, усогласување на потрошувачката со реално расположливите средства, постигање на поголема организираност и поврзаност на здружениот труд во одделни репродукциони целини и зголемување на одговорноста во извршувањето на работите и задачите во сите средини и на сите нивоа, во 1983 година се очекува пораст на општествениот производ во вкупното стопанство од околу 4,5%, од што во индустријата од околу 10%, а во земјоделството од околу 4%. Услов за постигање вакво пораст на општествениот производ е зголемување на обемот на извозот на стоки за околу 45%, при што на конвертибилното подрачје за околу 46%, и на увозот на стоки за околу 25%, а на конвертибилното подрачје на нивото од 1982 година. Во рамките на увозот на стоки, увозот на сировините и репродукционите материјали, без енергетските горива, потребно е да се зголеми за 12%, при што увозот на нафта и нафтени деривати за 2,1 пати. Врз основа на општите услови и можности за развој се очекува зголемување на вработеноста во општествениот сек-

тор за околу 2,5%, зголемување на продуктивноста на трудот за околу 2%, инвестиционите вложувања во основни средства реално ќе бидат на пониско ниво за околу 21% во однос на 1982 година, средствата за животен стандард на населението ќе бидат на пониско реално ниво за околу 7%, при што средствата за лична потрошувачка за околу 3%. Средствата за задоволување на општите општествени и заедничките потреби, без тие кои имаат карактер на лични примања, средствата за општо-народна одбрана и придонесот за буџетот на федерацијата ќе растат за најмалку десет процентни поени побавно од порастот на остварениот доход.

3. За остварување на целите и задачите на општествено-економскиот развој во 1983 година ќе се применуваат сите мерки и активности утврдени со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, а ќе се преземаат и дополнителни мерки.

4. Во нагатамошниот развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, тежиштето на активноста ќе треба да се даде на порешително јакнење на улогата на работниците во здружениот труд во одлучувањето за стекнувањето на доходот и за тековите на репродукцијата во целина.

Од особено значење ќе биде да се интензивира и процесот на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни односи и врз таа основа да се постигнат повисоки резултати во зголемувањето на извозот, средувањето на односите на пазарот, проширувањето на материјалната основа на трудот и друго.

Ќе се извршат потребните измени и дополнувања на определени системски закони и ќе се оствари поефикасно функционирање на механизмите на стопанскиот систем и на мерките на економската политика.

Ќе се преиспита системот на функционирање и рационалноста на постојната мрежа на деловните банки во Републиката, која се оценува дека е недоволно ефикасна и дека го територијализира банкарскиот потенцијал, со што ги попречува тековите на циркулацијата.

Тежиштето на активноста ќе се насочи кон јакнење на одговорноста во самоуправното спогодување и општественото договарање; целосно извршување на преземените обврски од склучените спогодби и договори; отстранување на појавите на затворање на пазарот и создавање на услови здружениот труд да ги уредува односите, особено во примарната распределба, на подрачјето на инвестициите, економските односи со странство и на пазарот.

5. Зголемувањето на производството и услугите, а особено на индустриското производство, ќе претставува основна задача во остварувањето на економската политика и основен фактор за ефикасно разрешување на проблемите на вкупниот развој. При ова, порастот на производството во основа треба да се потпира врз зголемување на извозот, пред сè на конвертибилното подрачје, а особено на извозот со повисок девизен ефект, зголемување на производството на енергија, на земјоделското производство, особено на основните земјоделски производи и на производството од значење за репродукцијата и животниот стандард на населението. Во овие општи рамки, од значење ќе биде да се создаваат услови за побрзо воведување на производството од капацитетите кои ќе се активираат во текот на 1982 година.

За остварување на задачите во областа на производството и услугите, неопходно е да се интензивира процесот на техничко-технолошко, економско и репродуктивно поврзување на здружениот труд во повеќе гранки и групации во Републиката и земјата.

Во 1983 година се оценува дека ќе се оствари пораст на производството и услугите во сите дејности во стопанството, освен во градежништвото.

5.1. Зголемувањето на индустриското производство во основа ќе се заснова врз ефектуирање на нови капацитети, како и врз повисоко користење на постојните производствени капацитети. Од вкупно очекуваниот пораст на индустриското производство околу 70% ќе се остварува врз производството од новите капацитети кои ќе се активираат до крајот на 1982 година и во текот на 1983 година.

Во овие општи рамки, најбрз пораст на производството се очекува во енергетиката, основните метали, производството на опрема и трајни потрошни добра и во хемиската индустрија.

Во рамките на енергетиката, како резултат на очекуваните ефекти од ТЕ „Витола 1“, рудникот за јаглен „Суводол“ и Рафинеријата за нафта „13 Ноември“ — Скопје, ќе се оствари зголемено производство на електрична енергија, јаглен и нафтени деривати. Со активирањето на Рафинеријата ќе се создаваат можности за поредовно снабдување со нафтени деривати, и ќе се подобри енергетскиот биланс на Републиката. Истовремено, ќе се создадат и нови можности за соработка со одделни стопански капацитети во Републиката и надвор од неа, преку самоуправно поврзување на единствениот југословенски пазар и повисоко искористување на инсталираниот капацитет. Со ова ќе се создадат услови за нови развојни можности на нафтено-хемиската индустрија во СР Македонија и пошироко. Покрај ова, обезбедувањето повисоко производство на електрична енергија, а сврзано со тоа и на јаглен, претпоставува и оптимално користење на хидро-електраните и термоелектраната „Осломеј“ и зголемено користење на термоелектраната „Неготино“.

Во црната металургија се очекува зголемување на обемот на производството на сурово железо и челик од домашни сировини. Со валоризација на челикот во производи од повисока фаза на обработка ќе се зголеми производството на топло и ладно валани лимови и ленти. Истовремено, поради зголемено користење на валавничките капацитети ќе се вршат услуги на партнери од странство. Со врзани извозно-увозни работи и по основ на обработка ќе се обезбеди увоз на топло валани ленти и лимови, за производство на цевки и профили.

Во обоената металургија, пораст на производството се предвидува да се оствари кај оловото и цинкот преку валоризација на домашните сировини и увоз на дополнителни количества цинков концентрат.

Едновремено, со активирањето на рудникот и топилицата за никел, челик и антимон „ФЕНИ“ — Кавадарци, ќе се произведе околу 6 илјади тони никел во облик на фероникел, со што треба да се придонесе за зголемувањето на извозот. Активности за остварување на предвиденото производство и напорите за разрешување на проблемите околу техничко-технолошкото заокружување, во 1983 година ќе претставува значајна стопанска и општествена задача. Тоа бара сериозни додатни општествени договарања и утврдувања во врска со ефектуирањето на овој најголем индустриски капацитет. Заради тоа во првото тримесечје од идната година на Собранието на СРМ ќе му биде поднесена програма за производното ефектуирање на ФЕНИ во смисла на утврдената експлоатациона количина, квалитетот и резерви на руда, степенот на техничко-технолошката изграденост на објектот, можното производство и пласман, потребните количини на енергија, како и за обемот, изворите и начинот на враќањето на пристасаните обврски по користените странски и домашни кредити и учеството на сопственото производство во нивното измирување.

Со зголемено производство на феролегури се очекува да се остварат значајни ефекти во извозот, пред сè на конвертибилното подрачје.

Во комплексот на опрема и трајни потрошни добра треба да се продолжи со асортиманско усогласување на производството, како и да дојде до проширување на производството со нови производи, пред сè, за извоз.

Во хемиската индустрија ќе се оствари повисоко производство на синтетички влакна, поливинил хлорид, вештачки ѓубрива, додецил бензол и други. Ваквото производство ќе се потпира врз поредовно обезбедување на потребните сировини и репроматеријали од увоз, како и обезбедување на сировини преку натамошна доработка на примарен бензин во петрохемиските капацитети во земјата и странство.

Порастот на производството во другите индустриски комплекси ќе биде неопходно да се остварува со понагласена ориентација на производството наменето за извоз и производството на сировини и репроматеријали неопходни за веќе изградените капацитети. Тоа ќе претпоставува максимално користење на расположливите капацитети, техничко-технолошко поврзување на одделни дејности, рационално користење на сировините и репроматеријалите, енергијата и слично.

5.2. Порастот во земјоделството се предвидува да се остварува преку зголемено производство во сите гранки, а особено во полјоделството и сточарството.

Зголемувањето на производството ќе се темели врз порационално користење на производните потенцијали, проширување на капацитетите, особено во општествениот сектор, организирање на производство преку воведување на втори култури на обработливите површини каде што постојат услови, а пред сè во подрачјата со системи за наводнување, зголемување на приносите преку натамошна интензификација на производството со подобра техничка опрема и повисоко ниво на технологија и врз поголема организираност на производниот процес, посебно на сеидбата и прибирањето на производството, како и врз навремено снабдување со потребните репроматеријали, во прв ред квалитетно семе, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, резервни делови и погонско гориво за земјоделската механизација.

Во полјоделството, поголемо производство треба да се оствари кај основните земјоделски производи, особено кај производството на пченица, сончоглед, маслодајна репка и шеќерна репа. Производството на пченица и рж се цели дека треба да се оствари на ниво од околу 323 илјади тони, на пченка од околу 110 илјади тони, на оризова арпа од 45 илјади тони, на шеќерна репа од 150 илјади тони, на сончоглед и маслодајна репка од околу 40 илјади тони и на тутун од 34 илјади тони. Истовремено, треба да се зголеми и сточарското производство, пред сè на месо и млеко, со поголемо покривање на потребите од крмни култури од сопствено производство. Врз развојот на сточарството во двата сектора треба да се обезбеди производство на месо од 44 илјади тони, на млеко од 152 милиони литри и на јајца од 690 милиони парчиња.

Во рамките на растителното производство, се оценува да се оствари производство на зеленчук од 670 илјади тони, на овошје 190 илјади тони и на грозје 335 илјади тони.

Производството на зеленчук во затворен простор, особено во оранжерии, ќе се насочува, пред сè, кон култури и сорти поотпорни на ниски температури и со користење на други извори на енергија.

За остварување на политиката за поголемо производство на храна ќе се создаваат услови за обезбедување целосно изразување на индивидуалните земјоделски производители, како етоковни производители.

Врз овие основи ќе се создаде поголем обем на сировини за преработувачките капацитети и ќе се овозможи повисок степен на покривање на домашните потреби, зголемување на резервите и динамизирање на извозните текови.

5.3. Во другите области на стопанството треба да се настојува за порационално користење на средствата и за зголемување на производството и услугите во согласност со материјалните можности.

Во шумарството, активоста треба да биде насочена кон производство на индустриско и огревно дрво, ќе се продолжи со отворање, подигање, обновување на шумите, пошумување на голините за околу 10 илјади хектари, подигање на плантажи од брзорасни видови на дрва, како и со регенерација и реконструкција на шумскиот фонд.

Во градежништвото расположливите капацитети треба првенствено да се насочат кон изградба на објекти во енергетиката и изведување градежни работи во странство.

Активност во сообраќајот треба да биде насочена кон ефикасно извршување на превозот на стоки и патници во внатрешниот превоз, остварување на размената со странство и зголемување на услугите во меѓународниот превоз и транзит, со поголеми напори за штедење на енергијата и намалување на транспортните трошоци.

Со поголемо користење на расположливите капацитети во туристичкото стопанство и други услови и можности, а пред сè, со девалвацијата на динарот, полагање на депозит при одење во странство и други услови, во 1983 година се очекува зголемен туристички промет од домашни и странски гости.

Во 1983 година ќе се создаваат услови за развој на малото стопанство и за зголемување на производството и услугите врз економска заинтересираност на производствените и прометните организации на здружениот труд за производство на делови во мали серии и вршење на услуги, како и со поголемо ангажирање на личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

5.4. За остварување на предвиденото производство и услугите ќе се преземаат следниве мерки и активности:

(1) Ќе се преземаат мерки и активности да се обезбеди редовно и квалитетно снабдување со сите видови енергија со истовремено преземање на неопходни мерки за штедење и рационално користење.

За таа цел, со порационално користење на постојните капацитети и со активирање на ТЕ „Битола I“ ќе се обезбеди производство на електрична енергија од 3,5 милијарди киловат часови и 2,5 милијарди киловат часови електрична енергија, со преземање на договорените количества и вишоците од системот на земјата, како и дел од увоз. Во 1983 година ќе се обезбеди производство на 3,2 милиони тони лигнит и 0,5 милиони тони јаглен со повисока топлотна вредност што ќе се набави од другите делови на земјата и од увоз. Ќе се преземаат мерки за обезбедување на 1,5 милиони тони сурова нафта од увоз. Со преработка на 1,5 милиони тони сурова нафта во Рафинеријата „13 Ноември“ — Скопје за непосредните потреби во Републиката ќе се обезбеди производство на 1.370 илјади тони нафтени деривати, од кои вишокот на бели деривати треба да се замени во другите републики и покраини за дел од асортиманот што не се обезбедува од сопственото производство.

Во 1983 година ќе се интензивираат работите сврзани со завршувањето на ТЕ „Битола II“, како и довршувањето на документацијата и започнувањето со градба на ТЕ „Битола III“.

Со цел за обезбедување на континуитет во градбата на објекти за производство на електрична енергија, ќе се донесе програма за изградба на електроенергетски објекти во периодот од 1983 до 1990 година.

Во 1983 година ќе се донесе и Програма за развој на енергетската и изградба на енергетски капацитети за производство на топлинска енергија од можните количини и алтернативни енергетски извори за потребите на индустријата, топлификационите системи и широката потрошувачка за периодот од 1983 до 1990 година.

Во таа програма ќе се опфатат и развојни програми на организации на здружениот труд со кои ќе се врши искористување на отпадната енергија од процесот на производството, ќе се заштедува топлинска и електрична енергија и ќе се остварува супституција на горива од увоз.

Во рамки на платно-билансните и девизно-билансните можности на Републиката ќе се обезбедат девизни средства и права за набавка на резервни делови од увоз за одржување на погонската спремност на енергетски капацитети.

Самоуправната интересна заедница за енергетика треба благовремено да донесе Енергетски биланс на СР Македонија за 1983 година, при што приоритет во обезбедувањето на вкупните потреби на енергија неопходно е да им се даде на организациите чие производство е наменето за извоз.

(2) Со мерките на економската политика и со другите мерки и активности ќе се настојува да биде поддржан увозот на сировини и репродукциони материјали, кој е од најголемо значење за процесот на репродукцијата.

Истовремено, организациите на здружениот труд ќе преземаат мерки и активности за штедење на сировините и репродукционите материјали, за смалување на нерационалните трошоци, за подобро организирање на работата, подобро користење на средствата и за остварување на непосредно поврзување и соработка.

(3) Организациите на здружениот труд од индустријата треба да утврдат конкретни програми и планови за остварување на предвиденото производство. При ова, неопходно е посебен акцент да се даде на производството кое е извозно ориентирано и кое се потпира врз домашни сировини и репроматеријали.

Посебно треба да се разработат програмите за производство во организациите на здружениот труд кои се значајни извозници и чие производство се потпира врз увозни сировини и репроматеријали.

Од посебно значење ќе биде да се преземаат ефикасни и конкретни мерки за уредување на односите меѓу производителите и корисниците на електрична енергија и нафтени деривати и врз таа основа да се обезбеди подобро снабдување.

Во организациите на здружениот труд во кои ќе се оцени дека постојат реални услови за зголемено производство особено на она што е наменето за извоз и за задоволување на домашниот пазар со витални производи, потребно е да се воведат работа во повеќе смени. Ваквите напори на организациите на здружениот труд ќе се поддржуваат и со мерките на економската политика, а пред сè со политиката за распределба на личните доходи и со даночната политика.

За реализација на предвиденото индустриско производство, потребно е да се интензивира процесот на техничко-технолошко и репродуктивно поврзување на организациите на здружениот труд.

(4) За остварување на одделни задачи на развојот во индустријата, оценето е дека е неопходно организациите на здружениот труд да ги преземаат следниве конкретни мерки и активности:

а) Во електростопанството неопходно е да се обезбеди:

— максимална погонска спремност на производствените и преносните електроенергетски капацитети за остварување на предвиденото производство на електрична енергија, преземање на догворените количества од системот, предвидениот увоз, како и прифаќање на сите вишоци како вонбилансни количества и

— производство на јаглен за задоволување на потребите на термоелектраните за предвиденото производство на електрична енергија и дел за потребите на индустријата и широката потрошувачка од РЕК „Битола“.

б) Со цел за подобрување на снабденоста на производството со одделни нафтени деривати и повисоко користење на капацитетот за преработка на сурова нафта, неопходно е Рафинеријата за нафта „13 Ноември“ — Скопје и „Макпетрол“ — Скопје дај обезбедат:

— замена на вишокот на бели деривати со деривати кои недостасуваат во Републиката, пред сè, со другите републики и автономни покраини, а по потреба и со странство;

— испитување на можностите за поголема преработка на сурова нафта за потребите на другите корисници.

в) За обезбедување на сировини за хемиската индустрија, односно за супституција на дел од увозните сировини за производство на синтетички влакна, вештачки материји и преработки од пластични маси, неопходно е Рафинеријата за нафта, ОХИС, ХЕМТЕКС и преработувачите на пластични маси врз самоуправни основа да обезбедат производство и преработка на примарен бензин во петрохемиските капацитети во земјата и странство.

г) Заради зголемување на извозот на производи од повисоки фази на доработка, неопходно е, врз самоуправни основа, Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје, производителите на челични конструкции и другите корисници на топло и ладно валани лимови и ленти да обезбедат дел од потребните средства за увоз на валавички полуфабрикати.

д) Неопходно е да се интензивира процесот на репродукционото поврзување на организациите на здружениот труд и во рамките на целата земја, со што би се создавале услови за поредовно снабдување со сировини и репроматеријали, зголемено производство на финални производи наменети за извоз и задоволување со виталните производи потребни за домашниот пазар.

(5) За остварување на значајните задачи во земјоделското производство ќе се преземе интензивна активност и конкретни мерки за реализација на програмите за производство, засновани врз билансите на основните земјоделски и прехранбени производи.

На ниво на Републиката, општините и организациите на здружениот труд од агроиндустрискиот комплекс ќе се утврдат оперативни програми за извршување и следење на пролетната и есенската сеиба и за откуп на земјоделски производи од родот во 1983 година. Притоа, ќе се преземаат конкретни програмски мерки за активирање на дел од напуштените и необработените површини и за воведување на втори култури на површините под хидромелиоративните системи, навремено обезбедување квалитетен семенски материјал, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата, резервни делови, погонско гориво и други репроматеријали за потребите на земјоделството.

Во рамките на селективното кредитирање на ниво на федерацијата ќе се настојува да се обезбедат потребните средства за производство, откуп и залихи на земјоделски и прехранбени производи, под услови кои не би биле понеповолни од 1982 година, како и навремено да се утврдат производно-продажните и заштитните цени на земјоделските производи за родот во 1984 година.

Притоа, ќе се настојува да се обезбеди соодветен паритет на цените на основните земјоделски производи, а со цел да се обезбеди поттикнување на производителите за поголемо производство.

Со соодветни мерки и решенија ќе се јакне сигурноста и подолгорочната заинтересираност на земјоделските производители за зголемување на стокното производство, за меѓусебно здружување и соработка со општествениот сектор.

— Со даночната политика и со други мерки ќе се стимулираат индивидуалните производители за развој на стоковното производство. Ќе се врши ослободување од плаќање данок од личен доход од земјоделска дејност на даночните обврзници за предадените количества на пченица, рж, шеќерна репа и маслодајни семиња на овластените организации на здружениот труд.

— Ќе се создаваат услови за поцелосно и рационално користење на земјоделското земјиште и за проширување на обработливата површина во општествениот сектор за околу 12,5 илјади хектари, а со мерките на кредитната политика ќе се обезбедат средства за финансирање на проширувањето на обработливите површини.

За таа цел ќе се подготви посебна програма со која поблиску ќе се согледаат и утврдат обемот, намените, начинот на активирање на овие површини и потребните средства за реализација на програмата.

— Ќе се утврдат мерки на даночната политика и други мерки на економската политика, со кои ќе се регулира начинот на преземањето на обработка на земјоделското земјиште од сопствениците кои не го обработуваат.

— За постигање на повисоки приноси и обезбедување на поголемо производство на втори култури, пред сè, во подрачјата на системите за наводнување, ќе се оствари програмирано користење на површините, примена на повисоки агротехнички мерки, поголема организираност на производниот процес, спроведување на производствена комасација на одделни површини и ќе се преземат други мерки и активности.

Во врска со ова ќе се изготви посебна програма за површините на кои ќе се воведат втори култури.

— Ќе се продолжи со реализација на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство и на другите посебни програми од пошироко значење за развојот на земјоделството. За оваа цел ќе се обезбедат средства од Републиката за учество во финансирањето на програмите.

— Ќе се поттикнува развојот на земјоделството и со обезбедување на средства во вид на премии, компензации и регреси.

— Ќе се обезбедат средства за плаќање на компензацијата на цената на вештачките губрива.

— Ќе се создаваат услови за позабрзан развој на сточарството во двата сектора, посебно за развој на говедарството и овчарството. Во овие рамки, особено ќе се применуваат мерките утврдени со Општествениот договор за позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

— Здружениот сојуз на Македонија, собранијата на општините и организациите на здружениот труд од земјоделството и другите заинтересирани субјекти ќе преземаат конкретни мерки и активности за интензивирање на процесот на здружување на индивидуалните земјоделски производители меѓусебно, и со организациите на здружениот труд.

Истовремено, ќе се преземаат мерки и активности за материјално и кадровско јакнење на постојните задружни организации, како и за формирање нови на подрачјата каде што такви не постојат.

— Со програмите за евидентирање на необработената и напуштена обработлива површина неопходно е општините да преземаат соодветни мерки за приведување во култура на овие површини, заради организирање на земјоделско производство.

— Ќе се спроведе постапка за склучување на општествен договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

(6) Со мерките на економската политика ќе се поттикнува изведувањето на инвестиционите работи во странство, а посебно на оние кои се засновуваат врз домашни проекти, технологија, опрема и друго.

(7) Ќе се преземат мерки за рационализација на превозот во сообраќајот и за преориентација од патниот кон железничкиот сообраќај. Покрај тоа, со соодветни мерки ќе се рационализира користењето на патничките моторни возила, заради намалување на потрошувачката на течни горива.

Ова, истовремено, ќе бара да се преиспитаат сите возни редови и линии за превоз на патници.

Со даночната политика, со надоместоците за патишта и со други мерки ќе се дестимулира превозот во патниот сообраќај што се врши со средства за сопствени потреби.

Ќе се создаваат услови за зголемување на девизниот прилив од меѓународниот превоз и транзит, а посебно со обезбедување поголеми стимулации за извоз на сообраќајните услуги и на транзитот.

(8) Ќе се преземаат мерки за поцелосно користење на расположливите капацитети во туристичкото стопанство, за квалитетно подобрување на формите на понудата и за зголемување на вонпансионската потрошувачка. Во овие рамки, за остварување на повисок девизен прилив по основ на странски туризам ќе се зголемат стимулациите за извршените туристички услуги.

Истовремено, ќе се настојува да се обезбеди редовно снабдување на туристичките места со сите производи од домашно производство и од увоз.

Ќе се унапредува работата на менувачките служби и ќе зајакне контролата на одлив на динарот во странство.

Ќе се преземаат мерки за поголемо вклучување на одморалишните капацитети и капацитетите на домаќинствата во вкупната туристичка понуда.

Ќе се продолжи со отстапување на дел од општинскиот данок на промет на алкохолни пијалаци на организациите на здружениот труд во комерцијалното угостителство.

Ќе се преиспита работењето на туристичките агенции и ќе се обезбеди интензивирање на процесот на здружување на трудот и средствата, со цел за реализација на повисоки резултати во туристичкиот промет и повисок девизен прилив.

Ќе се настојува на ниво на земјата да се намали основниот данок на промет на маслото за горење за организациите на здружениот труд од туристичкото стопанство, како и за навремено обезбедување на динарски и девизни средства за пропагандно-информативна дејност во областа на туризмот.

(9) За унапредување на развојот на малото стопанство, ќе се преземаат мерки на даночната и кредитната политика и ќе се создаваат услови за поголема економска заинтересираност на големите производни и трговски организации за основање специјализирани организации во малото стопанство за производство на делови и мали серии на одделно производство. Истовремено, ќе се создаваат услови за поголема заинтересираност на работните луѓе, посебно на работниците привремено вработени во странство, за поголемо ангажирање на личните средства за основање на договорни организации на здружениот труд и на самостојни дуќани за производство во кооперација и за дефицитарни услужни дејности.

За развој на малото стопанство во 1983 година банките ќе го интензивираат насочувањето на средствата од прирастот на депозитите по штедни влогови во висина од 5%.

Во 1983 година ќе започне реализацијата на Општествениот договор за основите на заедничкото делување, поттикнувањето на развојот и унапредувањето на малото стопанство во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

Општините и градот Скопје е неопходно да подготват конкретни програми за развој на малото стопанство и да преземаат други мерки и активности.

6. Реализацијата на основните задачи на развојот наложува да се преземаат ефикасни мерки и активности за зголемување на извозот, пред се на конвертибилното подрачје, за намирување на пристигнатите обврски спрема странство, за сведување на увозот во рамките на платно-билансните можности и за негова поголема рационалност, за создавање услови за трајна ориентација кон извоз и за поинтензивно вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот.

За остварување на повисок девизен прилив, што претставува првостепена задача на развојот и претпоставка за реализација на предвидената динамика на производството, неопходно е извозот на стоки да се зголеми за околу 45%.

Од вкупниот пораст на извозот на стоки се оценува дека е неопходно да се обезбеди над 135 милиони долари зголемување на извозот на конвертибилното подрачје.

Очекуваниот обем на извозот на стоки во 1983 година ќе се остварува со зголемен извоз на стоки од постојното стопанство и со проширување на извозната структура на Републиката со нови производи. Предвидениот обем и динамика на извозот во идната година, во определена мера, се темели и врз вклучување на никелот во извозните текови.

Врз обемот и динамиката на извозот и натаму најзначајно влијание ќе има извозот на индустриските производи, а особено извозот од обоената металургија, металната и електроиндустријата, хемиската, текстилната и индустријата на кожи и чевли и од тутунската индустрија. Во значителна мера ќе се зголеми учеството и влијанието на извозот од аграрниот сектор.

Во 1983 година е неопходно остварување на натамошен пораст и на нестоковните девизни приходи по основ на извршени градежни работи во странство, странскиот туризам, сообраќајни услуги во меѓународниот превоз и транзит и по други основи.

При ваквиот пораст на извозот на стоки и услуги, увозот на стоки би достигнал ниво од околу 1000 милиони долари, што во однос на 1982 година претставува зголемување за околу 25%.

Најголем дел од девизите ќе биде наменет за увоз на сировини и репродукциони материјали, поради што, увозот на опрема ќе се врши само по досега склучените договори, по кои се платени аванси, а со опремата се поддржуваат приоритетите на развојот утврдени со оваа резолуција, додека увозот на стоки за широка потрошувачка ќе се задржи на нивото од 1982 година. Нови договори за увоз на опрема по исклучок можат да се склучуваат само за зголемување на производството за извоз, за увоз на опрема за програмите кои се реализираат по основ на здружување на трудот и средствата од Фондот на Федерацијата, за нужна замена на делови од опремата која не се произведува во земјата и за опремата по кредитните линии од Меѓународната банка за обнова и развој и други финансиски институции.

Во рамките на увозот на сировини и репроматеријали, покрај увозот на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање, неопходно е приоритет да се даде на увозот на железна руда, цинков концентрат, хромна руда, алуминиум, валавички полуфабрикати за црната металургија, сировини за производство на комплексни вештачки губрива, фармацевтски сировини, мономери за синтетички влакна и вештачки маси, сировини за производство на средства за заштита на растенијата, средства за перење, памучно и волнено влакно, сурова кожа, семе за ранограднарското производство и протеински компоненти за производство

на добиточна храна. Исто така, приоритет треба да им се даде и на одредени стоки наменети за потребите на населението, кои не можат да се набават во потребните количества на домашниот пазар.

(1) Предвидениот растеж на извозот треба да се остварува со преземање на крупни организациони, кадровски и системски мерки од организациите на здружениот труд, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Стопанската комора на Македонија, од општините и Републиката. Истовремено, неопходно е со системски решенија на ниво на земјата да се создаваат услови за остварување на што поголем обем на извозот.

Во овие рамки од особено значење е да се создаваат услови за зголемување на извозно-ориентираното производство и за поголема заинтересираност на организациите на здружениот труд за пласман на своите производи на странските пазари.

(2) За динамизирање на извозот од особено значење е навремено да се подготват извозни програми по производи, валутни подрачја и одделни земји, особено од организациите на здружениот труд кои поголем дел од своето производство го извезуваат или можат да го извезат и кои располагаат со соодветни организациони, кадровски и други можности.

Истовремено е неопходно да се преземат конкретни мерки, а во прв ред од организациите на здружениот труд, за што поцелосно остварување на подготвените извозни програми.

(3) Организациите на здружениот труд треба да вложуваат напори за приспособување на производството спрема барањата на странските пазари, за зголемување на конкурентската способност на производитите и услугите, поорганизирано настапување на странскиот пазар и за интензивирање на процесот на доходовно поврзување заради остварување на поголема извозна активност и заедничко остварување на потребните девизни средства за стоковни и нестоковни плаќања.

(4) Ќе се подготват материјални биланси на основните сировини и индустриски производи кои ќе служат како основа за планирање на производството, потрошувачката, извозот и увозот.

(5) Ќе се настојува да се обезбедат поповолни услови за кредитирање на подготовките за извоз, на производството за извоз и на извозот во однос на 1982 година.

(6) Со цел за зголемување на извозот ќе се настојува на ниво на земјата да се обезбедат соодветни средства за поттикнување на извозот и да се преземат други мерки и активности.

Истовремено, за поттикнување на извозот ќе се обезбедат и дополнителни средства, со издвојување на дел од доходот на организациите на здружениот труд, што ќе се создава со продажба на стоки и вршење на услуги на домашниот пазар.

(7) Заради зголемување на производството наменето за извоз ќе се преземаат посебни мерки за обезбедување девизни средства за потребниот увоз на сировини и репроматеријали.

Во врска со ова:

— Во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се склучи Самоуправна спогодба за начинот и политиката на остварување на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и на друг одлив на девизи во 1983 година.

Во рамките на договорениот обем на увоз на стоки и услуги приоритет ќе се даде на увозот на сировини и репроматеријали за производството наменето за извоз или супституција на увозот. Во овие рамки треба да се обезбедува увоз и за оние организации на здружениот труд кои не се јавуваат како директни извозници, а чие производство е од битно значење за целокупниот тек на општествената репродукција.

Во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се склучи Самоуправна спогодба со организациите на здружениот труд за средства од тековниот девизен прилив за увоз на одредени приоритетни потреби (увоз на пченица, масло за јадење, лекови и санитарски материјал, суровини за производство на комплексни вештачки ѓубрива и вештачки ѓубрива кои ги нема доволно на домашниот пазар и суровини за производство на средства за заштита на растенијата).

— Во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се донесе Самоуправна спогодба за критериумите и постапката за остварување на правата за задолжување во странство и за девизно кредитирање на странски лица за 1983 година.

Истовремено, со самоуправна спогодба на организациите на здружениот труд од тековниот девизен прилив ќе се обезбедат средства за набавка на странски научни списанија и информативно-политички гласила.

(8) Ќе се интензивира процесот на склучување самоуправни спогодби на организациите на здружениот труд, согласно со членовите 67 и 68 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Со самоуправни спогодби, организациите на здружен труд кои се во непосредна репродукциона поврзаност и зависност, своите меѓусебни односи во заедничкото производство на стоки и во вршењето на услуги за извоз, како и распоредувањето на девизите остварени со извозот на непосредните извозници и нивните кооперанти ќе ги уредуваат сразмерно на нивниот придонес во остварувањето на заедничкиот извоз и прилив на девизите.

Врз овие основи, организациите на здружениот труд треба да обезбедат право на увоз и девизни средства, особено производителите на синтетички влакна, лимови, олово, цинк, памучни предива, вино, тутун и други.

(9) Ќе се настојува да се обезбеди смалување, односно укинување на царинските стапки и другите увозни давачки за основните суровини и репродукциони материјали кои не се произведуваат во земјата или се произведуваат во недоволни количества.

Ќе се настојува да се обезбедат царински олеснувања за увоз на специфична опрема под поповолни услови, за изградба на објекти по основ на здружување на трудот и средствата врз доходни основи и врз база на заеднички интерес за развој.

Истовремено, ќе се настојува што поскоро да се донесе програма за преминување на функционирање на девизниот пазар.

(10) Заради намалување на одливот на девизи по сите основи, ќе се преземаат ефикасни мерки за штедење на сите нивоа.

7. Врз општиот развој во 1983 година и спроведувањето на политиката за економска стабилизација исклучително влијание ќе имаат односите на пазарот и движењето на цените.

Заради остварување на предвидениот развој, ќе се вложуваат натамошни напори за намалување на порастот на цените и трошоците на животот и за обезбедување на поусогласени односи на пазарот, посебно за обезбедување на постабилно снабдување на стопанството и населението со одделни суровини и производи.

Во овие рамки треба да се оствари поголем обем на сопствено производство, со кое ќе се обезбеди повисок степен на покриеност на потребите за одделни дефицитарни производи (пченица, масло за јадење, шеќер, лекови и санитарски материјали, детергенти) и ќе се преземаат мерки за обезбедување на недостигот со набавка од другите подрачја во земјата и од увоз.

За усогласување на односите на пазарот, за подобрување на неговата снабденост, како и за смирување на растежот на цените, ќе се преземаат посебни мерки.

(1) Ќе се интензивира процесот на самоуправното поврзување на организациите на здружениот труд од примарното производство, преработката и прометот врз доходни односи и ќе се преземаат мерки од страна на општините за подобрување на снабденоста на населението со производи од значење за животниот стандард.

(2) Во Републиката и општините ќе се подготват биланси за потребите од основни земјоделско-прехранбени и индустриски производи. Врз таа основа, ќе се утврдат можностите и начинот за обезбедување на производите, при што, нагласено место ќе им се даде на решенијата кои преку самоуправно спогодување и поврзување врз доходни односи ќе обезбедат редовно снабдување на пазарот на потрајна основа.

(3) Врз основа на усогласени биланси меѓу републиките и автономните покраини и на ниво на Федерацијата, организациите на здружен труд од областа на преработката и прометот, туристичките и другите потрошувачки центри и големите потрошувачи во Републиката преку самоуправни спогодби и договори врз доходни односи со организациите на здружениот труд од другите подрачја во земјата ќе договорат производство и испорака на одделни земјоделско-прехранбени производи до нивото на потребите на Републиката. Врз таа основа во 1983 година од другите подрачја на земјата ќе треба да се обезбедат околу 90 илјади тони пченица или соодветно количество на брашно, околу 114 илјади тони пченка, околу 33 илјади тони шеќер и до 7 илјади тони масло за јадење.

Ќе се преземаат посебни мерки за зголемување на откупот на пченица, особено од индивидуалниот сектор, и врз таа основа ќе се обезбедат над 180 илјади тони пченица.

(4) Заради осигурување на виталните потреби на пазарот ќе се обезбеди поорганизирано и поредовно снабдување со производите чие производство е недоволно, а кои се од суштествено значење за стандардот на работните луѓе и граѓаните.

(5) Ќе се преземаат мерки и активности за надминување на присутните тенденции на затворање на тековите на стоките и средствата во потесни територијални рамки, за подобрување на репродукционите врски меѓу одделни делови на здружениот труд, за обезбедување подобра општа стабилност и редовност во снабдувањето на стопанството и населението со одделни производи и за надминување на другите прашања на единствениот пазар кои имаат влијание врз движењето на цените и другите услови за стопанисување.

(6) Додека не се отстранат основните нарушувања во односите на понудата и побарувачката и во другите односи на пазарот на ниво на земјата, и натаму ќе се применуваат мерките на непосредна контрола на цените. Определувањето на највисоко ниво на цените на производите и услугите ќе се менува зависно од тоа како ќе се создаваат услови за урамнотежување на односите меѓу понудата и побарувачката на производите и услугите.

(7) Заради спроведување на политиката на цените од надлежност на Републиката ќе се склучи договор за спроведување на политиката на цените во 1983 година, со кој ќе се утврдат конкретните обврски и одговорности на учесниците во договорот.

При спроведувањето на политиката на цените од надлежност на Републиката ќе се води селективна политика за подобрување на паритетните односи на цените на одделни индустриски производи и ќе се обезбеди поумерен пораст на цените на производите и услугите кои во 1982 година имале подинамичен пораст и кои посебно влијаат врз трошоците на животот.

Притоа ќе се води политика за оневозможување на растеж на цените на производите и услугите за покривање на загубите, зголемување на личните доходи и друго.

(8) Ќе се зајакнат активностите на инспекцијските служби и правосудните органи, како и на работничките совети, органите на самоуправниот работничка контрола, заедницата за работи со цените и општествено-политичките заедници, заради оневозможување и спречување на незаконско зголемување на цените, разни облици на шпекулација и други негативни појави во прометот и на подрачјето на цените.

(9) И во 1983 година ќе се обезбедува потребен обем и структура на стоковни резерви на основни индустриски сировини и репродукциони материјали и основни земјоделско-прехранбени производи на ниво на Републиката и во општините, ќе се оствари доследно функционирање на системот на стоковните резерви и ќе се внесат нови квалитети во одговорното однесување и во општествената контрола.

(10) Ќе се настојува со политиката на цените на ниво на земјата да се обезбеди поголема економска мотивираност на земјоделските производители за поголемо производство низ отстранување на постојните интерни и екстерни диспаратети. Сврзано со ова, неопходно е да се создаваат услови за постепено преминување на таква политика на цените во земјоделството што ќе ја води здружениот труд внатре по репродукциони целини.

8. Со усогласување на системските решенија, со мерките на економската политика и со деловната политика на организациите на здружениот труд ќе се создаваат услови за повоедначено стекнување на доходот и за создавање на повисок обем на доход, пред сè, преку зголемување на производството и услугите, повисоко користење на расположливите производни и други потенцијали, штедење на сировини и енергија, порационално трошење на општествените средства за непроизводни услуги и преку подобрување на квалитативните фактори на стопанисувањето.

Со подоследна примена на прописите и поголема финансиска дисциплина на сите корисници на општествените средства ќе се обезбеди поредовна наплата на ненаплатените побарувања, со цел за остварување на повисок обем на доход, порационално ангажирање и побрза циркулација на финансиските средства, подобрување на коефициентот на вртењето на средствата и намалување на трошоците на платниот промет.

(1) Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ќе утврдат и донесат конкретни мерки за намалување на трошоците на работењето и порационално користење на средствата.

(2) Со закон ќе се ограничи растежот на издатоците за дневници при службени патувања, за надоместоци за трошоците на превозот на службени патувања, издатоците за репрезентација и издатоците за реклама и пропаганда, издатоците по основ на договорите за вршење на привремени или повремени работи и за издатоците за авторски хонорари, освен за авторските хонорари за издавачката, односно новинско-издавачката дејност и авторските хонорари во науката, културата и информатиките.

(3) Со доследна примена на прописите за ревалоризација на основните средства ќе се создадат услови за реално утврдување и искажување на амортизацијата, доходот и за зачувување на интегритетот и вредноста на основните средства.

(4) Ќе се забрза процесот на здружување на трудот и средствата врз самоуправни спогодби врз доходовни основи и ќе се создаваат услови за формирање повисок обем на заеднички приходи и заеднички доход.

8.1. Распределбата на општествениот производ и распоредувањето на доходот на одделни видови потрошувачка ќе се остварува со поголемо влијание на работниците од материјалното производство, при што ќе се води политика на значително побавен пораст на вкупните средства за лични доходи и за задоволување на општите-општествени и на заедничките потреби од порастот на доходот.

Во распоредувањето на доходот стопанството ќе го зголеми учеството за најмалку 2 процентни поени, а во распоредувањето на чистиот доход ќе се обезбеди за 3 процентни поени побрз растеж на издвојувањата за јакнење на материјалната основа на трудот од издвојувањата за лични доходи.

(1) Ќе се донесе пропис со кој организациите на здружениот труд ќе издвојуваат дел од доходот создаден на домашниот пазар за дополнително поттикнување на извозот.

(2) Ќе се донесе закон со кој делот од доходот што е резултат од работење во исклучително поповолни природни услови, или што е резултат од исклучителни погодности на пазарот или е резултат на други исклучителни погодности во стекнувањето на доходот ќе се користи за проширување и унапредување на материјалната основа на здружениот труд.

(3) Сите механизми на формирањето и насочувањето на потрошувачката мораат да се засноваат врз остварениот доход.

8.2. Организациите на здружениот труд кои работат со загуби ќе подготват санациони програми.

Напорите на организациите на здружениот труд за санација на положбата и за поефикасно работење ќе бидат поддржувани и со мерките на тековната економска политика.

Поврзано со ова, организациите кои работат со загуби ќе се растоваруваат од определени обврски во времето додека ги остваруваат развојните програми, а по потреба ќе ја намалуваат амортизацијата, со тоа што тие обврски ќе ги намираат кога ќе остварат поповолни резултати. Ќе се применуваат и мерки за одлагање на отплатите, олеснување на условите за кредитирање, а во одделни случаи и отпишување на дел од долговите.

8.3. Со распоредувањето на чистиот доход ќе се обезбеди:

(1) Самоуправните организации и заедници да утврдуваат политика на личните доходи врз основа на остварениот чист доход. Во таа смисла, зголемување на личните доходи може да се врши само врз основа на резултатите на работењето, односно на остварениот чист доход, што се утврдува со периодичните пресметки и со завршните сметки.

Во првото тримесечје на 1983 година, исплатените средства за чисти лични доходи не можат да бидат поголеми од средствата за чисти лични доходи што можеле да ги исплатат во четвртото тримесечје на 1982 година во согласност со основите и мерилата утврдени во самоуправните спогодби со исклучок на средствата за чисти лични доходи врз основа на порастот на бројот на вработените.

Надлежните самоуправни органи на групациите на самоуправниот спогодување на крајот на првото тримесечје ќе остварат увид и ќе извршат усогласување на личните доходи со определбите од претходниот став на оваа резолуција.

Во првото тримесечје ќе се обезбеди самоуправни активност со која ќе се усогласат самоуправните спогодби на групациите на самоуправниот спогодување, со определбите утврдени со Резолуцијата.

При утврдувањето на порастот на средствата за лични доходи во 1983 година, основица за пресметување ќе бидат издвоените средства за лични доходи согласно со основите и мерилата утврдени со самоуправните спогодби.

Средствата за лични доходи на работниците во производствените и во услужните дејности можат номинално да растат за најмалку 2 процентни поени побавно од растежот на чистиот доход. Ке се врши соодветна селективност на можниот пораст на личните доходи меѓу одделните дејности во зависност од растежот на продуктивноста на трудот, достигнатото ниво и разликите во висината на личните доходи. Со политиката на распределбата на личните доходи ке се поттикнува работата на оние работници кои работат на креирањето, организацијата и производството на стоки и услуги за извоз во организациите на здружениот труд.

Самоуправните организации и заедници ја утврдуваат политиката на личните доходи врз основа на остварениот доход. Во таа смисла, средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка можат да се зголемуваат само врз основа на резултатите на работењето, односно во зависност од порастот на доходот и чистиот доход врз основа на заедничкиот придонес во тековниот и минатиот труд на работниците, а посебно врз основа на пораст на продуктивноста на трудот, смалување на трошоците на работењето и зголемување на ефикасноста во користењето на општествените средства, што се утврдува со периодичните пресметки и со завршните сметки.

Личните доходи во општествените дејности може да се движат во рамките на растежот на чистиот доход и нивниот растеж мора да биде за 7 процентни поени побавен од растежот на личните доходи во стопанството на Републиката, со тоа што растежот на личните доходи во овие дејности ке се определува селективно, водејќи сметка за положбата, сложеноста на трудот и достигнатото ниво на личните доходи во одделните дејности.

Личните доходи во работните заедници на банките, заедниците на осигурувањето, самоуправните интересни заедници, коморите, општите здруженија, деловните заедници, органите на општествено-политичките заедници и организации, треба да растат најмалку 9 процентни поени побавно од растежот на личните доходи во стопанството на Републиката со тоа што растежот на личните доходи во овие дејности ке се определува селективно, водејќи сметка за сложеноста на трудот и достигнатото ниво на личните доходи.

Средствата за заедничка потрошувачка на работниците (вклучувајќи го и делот од заедничката потрошувачка што се финансира од трошоците на работењето) во организациите и заедниците можат да растат по стапка на пораст на личните доходи, со тоа што, во одделни организации и заедници износот на средствата за заедничка потрошувачка по работник во 1983 година не може да биде поголем од двојкратниот износ на средствата за заедничка потрошувачка по работник во 1982 година во Републиката.

Личните доходи во организациите кои работат со загуби, можат да се исплатуваат само до нивото на загарантираните лични доходи. На работниците во тие организации во оправдани случаи може да им се исплатуваат лични доходи и поголеми од загарантираните, со тоа што субјектите кои за тоа одлучуваат мораат да обезбедат дополнителни средства. Во таа смисла, ке се извршат соодветни измени и дополнувања на Законот со кој е утврден загарантираниот личен доход и исплатата на лични доходи во организациите кои работат со загуби.

(2) Со општествен договор и самоуправни спогодби на групациите и со самоуправни општи акти на организациите на здружениот труд ке се обезбедат услови за селективна политика и растеж, при што ке се обезбеди побрз пораст на чистите лични доходи на производните работници и на

основните носители на производството, како и на работниците кои работат под тешки услови за работа.

Квантифицирањето на порастот на личните доходи и на средствата за заедничка потрошувачка, по предлог на заедничката комисија, ке го утврдат потписниците на општествениот договор за распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи.

(3) За доследно спроведување на политиката за усогласување на порастот на личните доходи, Службата на општественото кнговодство постојано ке врши контрола на исплатените лични доходи, и во случај на пречекорување на предвидените рамки ке ги известува самоуправните органи и органите на општествено-политичките заедници и ке презема мерки за спроведување на политиката за лични доходи, за што по потреба ке се донесат соодветни прописи.

8.4. Вкупните средства за задоволување на општите-општествени и заедничките потреби без надоместоците кои имаат карактер на лични примања, средствата за општонародна одбрана и придонесот за буџетот на Федерацијата ке растат за најмалку 10 процентни поени побавно од остварениот номинален пораст на доходот.

Средствата со кои се задоволуваат заедничките потреби кои имаат карактер на лични примања (пензии и инвалиднини, додатоците на деца, надоместоците за боледување, основните права од социјалната заштита, надоместоците за времено невработените и слично), ке се движат во рамките на движењето на личните доходи, во согласност со прописите и законите со кои се регулирани.

Средствата за финансирање на општите-општествени потреби преку буџетите на општествено-политичките заедници без оние кои се исклучени од ограничување, можат да растат најмногу до 12% во однос на 1982 година.

Вкупните средства за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во општествените дејности, без оние кои се исклучени од ограничување, ке растат најмногу до 15,3% во однос на договореното ниво во 1982 година.

Во овие рамки, за постигнување на поусогласени текови во општествената репродукција во 1983 година ке биде неопходно во задоволувањето на заедничките потреби, приоритет да му се даде на здравството, основното и средното насочено образование, што ке бара средствата за овие дејности да растат до 16,5%. Средствата за задоволување на заедничките потреби во другите општествени дејности ке растат најмногу до 12%.

За подобрување на материјалната положба во организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование ке се врши ослободување од плаќање придонеси и даноци од личните доходи во висина од 50% во однос на стапките во 1982 година, освен на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и социјална заштита.

Материјалните трошоци во здравствената заштита можат да растат до порастот на остварениот доход во општествениот сектор на стопанството.

За да не дојде до повисоко оптоварување на доходот на организациите на здружениот труд во стопанството, во 1983 година со закон нема да се основаат нови самоуправни интересни заедници и ке се согледаат можностите за намалување на бројот на самоуправните интересни заедници, а посебно на стручните служби во тие заедници, како и за укинување на одделни организации на здружениот труд во општествените дејности.

Во 1983 година нема да се врши проширување на правата по ниеден основ, а по потреба ке се преиспитаат правата на одделни корисници и ке се усогласат со реалните материјални можности. Истовремено, ке биде неопходно да се изврши од-

лагање на определени активности од програмите за работа на организациите на здружениот труд и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

Заради поголема рационалност во користењето на средствата во областа на здравството и постигнување на определени материјални ефекти, ќе се согледаат можностите за пообјективно утврдување и воведување на партиципација во користењето на здравствената заштита. Средствата што ќе се формираат по овој основ, ќе се насочат за покривање на материјалните трошоци, а пред сè за исхрана и лекови.

Притоа, ќе се води политика за ослободување на одредени корисници на здравствена заштита и за одредени заболувања од плаќање на партиципација.

Сите општествено-политички заедници и корисниците на средствата од буџетите ќе разработат и утврдат конкретни мерки за штедење и рационално користење на средствата со кои вршењето на функциите ќе се остварува во рамките на реалните можности на буџетите.

Во јануари 1983 година општинските и републичките самоуправни интересни заедници ќе склучат самоуправни спогодби, со кои ќе се утврди висината на средствата, динамиката на користење на средствата и заштитните мерки со кои ќе се исклучат можностите за формирање на средства над договорените износи.

Истовремено, ќе биде неопходно општествено-политичките заедници и сите самоуправни интересни заедници, со закони односно со свои одлуки, да ги усогласат стапките за зафаќање со договореното ниво.

Обемот на средствата за задоволување на општите општествени и заедничките потреби во првото тримесечје од 1983 година ќе се утврди на ниво на просечните тримесечни средства во 1982 година, а за другите тримесечја од 1983 година ќе се зголемува сразмерно на утврдената годишна стапка на пораст и остварениот доход.

8.5. Даночната политика ќе биде во функција на политиката на економската стабилизација.

Ќе се продолжи и ќе зајакне политиката на даночните олеснувања и ослободувања во одделни области, гранки и групации на стопанството, при што ќе се врши натамошно ослободување од плаќање данок од доход на организациите на здружениот труд од стопанството и целосно ослободување од плаќање данок од доход на организациите на здружениот труд од општествените дејности.

Ќе се изврши ревизија на даночните стапки. Ќе се зголемат стапките на данокот на приход од дополнителна, хонорарна и прекувремена работа, на приходот од имот, на необработено земјоделско земјиште, станови и деловен простор кој се издава под наем, на куќи за одмор и рекреација и на наследство, ќе се преиспитаат и според потребата ќе се зголемат стапките на данокот од вкупниот доход на граѓаните, при што, повисоки стапки ќе се применуваат на приходите што не се од редовен работен однос.

Системот на даноците ќе се разработи и дополнително, така што во поголема мера да се зафаќаат приходите стекнати поради исклучителни природни и други услови.

Ќе се преиспита, со диференциран приод, политиката на оданочување на приходите што се остваруваат во областа на самостојната лична работа, во угостителството, туризмот и во слични дејности, со цел да се обезбеди поголемо оданочување на приходите врз чие стекнување влијаеле други фактори а не само личниот труд, и да се спречи збогатување што не е резултат на работа.

Со квалитетна и ефикасна работа на даночните органи, со организирана финансиска и друга инспекциска контрола, со јакнење на финансиската дисциплина, со јакнење и зацврстување на оп-

штествениот морал, ќе се обезбеди ефикасно и доследно спроведување на утврдената даночна политика. Ќе се заостри одговорноста и санкциите за непријавување на приходи заради оданочување.

8.6. Решително ќе се оневозможи присвојувањето на општествениот имот, злоупотребата на правата и овластувањето, митото и корупцијата, шпекулациите со општествени станови, со потрошувачки, станбени и други кредити и разни форми на општествени шпекулации и кршење на деловните морални норми на социјалистичкото самоуправање. Ќе јакне улогата на системот на општествена самозаштита во спречувањето на овие појави и однесувања.

9. Во 1983 година ќе се организира и спроведува широка акција на штедење на сите нивоа и во сите области на општествено-економскиот живот. Заради тоа, ќе се преземаат соодветни мерки:

(1) Во основните организации на здружениот труд ќе се подготват комплексни програми за штедење на енергија, сировини и репродукциони материјали. Основните организации на здружениот труд од областа на производството и услугите ќе ја намалат потрошувачката на електрична енергија по единица производ, односно услуга, за најмалку 5%, а во областа на сообраќајот, потрошувачката на течни горива ќе се намали во просек за 10%. Заради општите рационализација на потрошувачката на енергија и обезбедување на дополнителни количества на енергија за зголемување на производството, другите потрошувачи ќе ја намалат вкупната потрошувачка за 8%.

Со мерките на економската политика ќе се поттикнува штедењето на енергија и преориентацијата од течни на цврсти горива.

(2) Ќе се донесат потребните прописи за користење на поевтина амбалажа и за собирање и користење на секундарни сировини.

(3) Ќе се донесат прописи за порационално користење на земјоделските и прехранбените производи, за забрана на колење на телина, јагниња, прасиња и сл.

(4) Ќе се преземат мерки за штедење во прометот, а во Стопанската комора на Македонија ќе се согледаат можностите за намалување на бројот на посредниците во прометот.

(5) На акцијата на штедење треба да ѝ се даде најширока општествено-политичка поддршка.

10. Тргувајќи од расположливите средства од сопствени и дополнителни извори, инвестиционите вложувања во основни фондови во 1983 година ќе бидат на пониско реално ниво во однос на претходната година.

Обемот на вкупните вложувања во основни фондови ќе биде на пониско реално ниво за околу 21% и ќе се намали нивното учество во општествениот производ на околу 24%, при што на стопанските инвестиции на околу 17%, што е значително понизок интензитет на вложување од предвидениот со Планот.

Во овие рамки, обемот на вложувањата во општествените дејности и во општествено-политичките заедници ќе биде на пониско реално ниво за околу 54%.

Во спроведувањето на инвестиционата политика тежиштето на активноста ќе се насочи кон:

(1) Довршување на инвестициите во тек и започнување со нови инвестициони зафати. Притоа, кај новите вложувања приоритет ќе им се даде на објектите од енергетиката, на производството на храна и на инвестициите кои значат ангажирање на помали средства со кои ќе се создадат можности за поголем извоз.

(2) Истовремено, во согласност со материјалните можности, а со цел да се обезбеди континуитет во развојот и зголемување на производството, особено на она кое е извозно ориентирано, треба да се донесат одлуки за започнување и на други инвестициони зафати. Ова, пред сè, се однесува на

производството во металопреработувачката индустрија, индустријата на сообраќајни средства, електрични машини и апарати, машиноградбата, процесната опрема и малото стопанство, со што ќе се обезбеди и повисок доход и поголемо вработување.

Во овие рамки, посебно треба да се поддржуваат инвестиционите зафати кои се темелат врз здружување на трудот и средствата врз доходовни основи, инвестиционите зафати во стопански недоволно развиените краишта, како и инвестициите кои се остваруваат со учество на Меѓународната банка за обнова и развој.

(3) Развојот на патната мрежа ќе се остварува само во рамките на обезбедените средства. Притоа, приоритет ќе имаат вложувањата за поефикасно одржување на постојните сообраќајници и довршување на започнатите патни правци, а пред сè, оние во чија конструкција учествуваат средства од странски кредитни извори.

(4) Инвестиционите вложувања во општествените дејности ќе бидат насочени само кон довршување на инвестициите во завршна фаза, и тоа во здравството, основното и средно насочено образование и во информативната дејност. За објектите во другите општествени дејности неопходно е да се одложи натамошната градба.

Во врска со ова, ќе се утврдат критериуми за оцена на степенот на изграденост на објектите кои се во тек на градба.

(5) Инвестиционите вложувања во станбената изградба треба да се сведат во рамките на реалните можности во формирањето на средствата за овие намени, а во согласност со договорената станбена политика.

Во 1983 година, деловните банки ќе ги намалат долгорочните пласмани за станбена изградба за околу 30% во однос на претходната година.

Истовремено, ќе се продолжи со развивањето на најразновидни форми на ангажирање лични средства на работните луѓе и граѓаните, кои заедно со банкарските средства ќе овозможат решавање на станбените прашања, и тоа по пат на индивидуална станбена изградба и купување на стан во етажна сопственост.

(6) Организациите на здружениот труд треба да вложуваат напори за зголемување на сопственото учество за проширување на материјалната основа на здружениот труд.

(7) Организациите на здружениот труд ќе преземаат мерки и активности за поголемо здружување на трудот и средствата, постапно намалување на кредитните односи, а со тоа и остварување на порешително влијание во процесот на проширената репродукција.

(8) Ќе се преземат мерки за засилување на дисциплинската одговорност на инвеститорите, кредиторите, изведувачите и другите субјекти во инвестиционата активност при донесувањето на одлуки, за реалните финансиски и материјални можности и за навремената реализација на инвестиционите зафати во сите фази и елементи на изведување на инвестицијата.

(9) Со општествените договори за евидентирање на намераваните инвестиции и за критериумите и начинот на давањето мислења за општествено-економската оправданост на тие инвестиции ќе се влијае врз квалитетот на инвестиционите одлуки и рационалното вложување во инвестициите, а во согласност со одредбите на Законот за проширена репродукција и минатиот труд.

(10) Организациите на здружениот труд треба да го забрзаат процесот на усогласување на самоуправните општи акти со Законот за проширената репродукција и минатиот труд.

(11) Организациите на здружениот труд и другите субјекти во инвестиционата активност, ќе биде неопходно да преземат мерки и активности за елиминирање на дефицитарното финансирање на инвестициите во тек.

(12) Во 1983 година по потреба ќе се изврши задолжително здружување на средствата на организациите на здружениот труд на дел од потребните средства за изградба на нови електроизвори, преносна мрежа и за отворање на нови и модернизација на постојните рудници за јаглен, според програмата за изградба на електроизвори за континуитет.

За реализација на оваа програма ќе се распише и јавен заем, врз основа на претходна најширока демократска консултација. Средствата кои ќе се обезбедат по основ на јавниот заем првенствено ќе се насочат за изградба на објекти кои имаат комплементарно значење.

(13) Поради распишување на јавен заем за изградба на електроенергетски извори, во 1983 година ќе биде неопходно месните заедници и општините да не распишуваат нови самопридонеси.

11. За создавање на услови за остварување на предвидената динамика на производството и услугите, а посебно на очекуваното производство од новите капацитети, неопходно е да се обезбеди зголемен обем на трајни обртни средства.

За оваа цел е неопходно повисоко издвојување на средства од сопствените извори на организациите на здружениот труд и значајно насочување на средства на банките за финансирање на обртните потреби, со цел за постигнување на повисока усогласеност со порастот на производството и зголемените потреби за извоз. Финансирањето на тековната репродукција треба да се обезбеди со поголема употреба на хартии од вредност, што ги издаваат организациите на здружениот труд, како и со повисоко издвојување на други средства и депозити на деловните банки и другите финансиски организации. Истовремено е неопходно да се вложуваат напори за зголемување на коефициентот на вртењето на обртните средства.

Во 1983 година организациите на здружениот труд е неопходно да подготват биланси за потребните обртни средства и да утврдат начин на обезбедување на недостигот во согласност со прописите.

12. Тргувајќи од општите услови и можности на развојот, во 1983 година се очекува натамошно зголемување на вработеноста во општествениот сектор, но со поумерена динамика на пораст од остварената во првите две години од реализацијата на тековниот Општествен план.

Бројот на вработените во општествениот сектор се оценува дека ќе се зголеми за околу 2,5% и ќе достигне ниво од околу 462 илјади лица. Врз овие основи се очекува да се вработат околу 21 илјади лица, со што ќе се активира целиот прираст на работноспособното население.

Поголем дел од вкупниот прираст на вработените во општествениот сектор ќе се остварува преку проширување на работните места во стопанството, а пред сè, во индустријата, земјоделството и трговијата.

Во 1983 година ќе се зголеми вработеноста и во индивидуалниот сектор, особено во земјоделството и малото стопанство, врз основа на личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

(1) Ќе продолжат настојувањата за интензивирање на активноста во одделни дејности на малото стопанство, врз основа на личен труд со средства во сопственост на граѓани и побрзо формирање на договорни организации и друго.

(2) Поширок простор за работно ангажирање на населението ќе се создава во областа на земјоделството, преку здружување на трудот и средствата на земјоделците и со развивање на кооперативни односи со организациите на здружениот труд.

За ова ќе придонесува зголеменото кредитирање на индивидуалниот сектор на земјоделството со насочување на средствата од депозитите од

штедни влогови, од кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и со примена на други мерки.

(3) Организациите на здружениот труд ќе преземаат обврски за поголемо вработување на млади стручни кадри, со што ќе се создаваат услови за зголемување на производните сили на трудот во рамките на индивидуалната и општествената репродукција.

(4) Ќе се преиспита можноста и по потреба ќе се донесат соодветни прописи со кои ќе се овозможи, организациите на здружениот труд да го скрагуваат работното време, под услов да не ги намалат просечните работни задачи кои се остварувани пред скратувањето на работното време и врз основа на подобро искористување на капацитетите и воведување на работа во повеќе смени и да се зголеми бројот на вработените.

(5) Ќе се изврши измена на прописите за натамошно намалување на обемот на прекувремената и дополнителната работа и работата по договор за дело.

(6) Ќе се преземаат мерки и ќе се преиспита висината на придонесите и даноците од личните доходи на самостојните занаетчи и договорните организации, со цел за создавање услови и интерес за поголемо вработување.

(7) Заедниците за вработување ќе донесат програми и ќе продолжат со преквалификација на суфицитарните стручни кадри за производни занимања, зависно од потребите и врз основа на договори со организациите на здружениот труд.

13. Врз основа на резултатите од развојот во 1983 година ќе биде неопходно да се создаваат материјални и други услови за живот и работа на работните луѓе и граѓаните и за нивна материјална и социјална сигурност.

13.1. Врз основа на очекуваната стопанска активност и неопходната потреба за сведување на сите видови на потрошувачка во рамките на расположливите можности и другите услови, вкупните средства за животен стандард на населението ќе се остваруваат на реално пониско ниво за околу 7% во однос на 1982 година. Во овие рамки, се оценува дека средствата за лична потрошувачка реално ќе се намалат за околу 3%, а средствата за општествениот стандард, поради намалување на инвестициите во општествените дејности ќе бидат на пониско реално ниво за околу 28%.

При ваква положба, истовремено со решавањето на економските проблеми, сите општествено-политички заедници и самоуправните органи во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ќе водат активна социјална политика со преземање на соодветни мерки и активности, со цел за рамномерно распоредување на товарот на стабилизацијата. Во спроведувањето на мерките на социјалната политика треба да се настојува да не се нарушува принципот на распределба според трудот и резултатите од трудот.

За таа цел ќе се преземаат соодветни мерки и активности:

(1) Ќе се води политика за смирување на порастот на цените и трошоците на животот, а посебно на цените на производите и услугите кои посуштествено влијаат врз животниот стандард.

(2) Ќе се продолжи со обезбедување на средства за премии или компензации на цената на одделни прехранбени производи (млеко, шеќер, масло за јадење и леб) кои имаат посебно значење за зачувување на нивото на животниот стандард на населението.

(3) Ќе се врши субвенционирање на станарината на домаќинствата со ниски лични примања.

(4) Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, со свои одлуки и врз принципот на солидарност, за работниците со ниски приходи по член на семејство-

то ќе обезбедат поповолни услови за намирување на трошоците за превоз на работа и од работа, општествена исхрана, регрес за годишен одмор, парична помош и друго.

13.2. Во 1983 година ќе се продолжи со создавање на материјални и други предуслови за зголемување на станбениот фонд и осовременување и подобрување на условите за станување.

За активно користење на средствата за станбена изградба неопходно е врз самоуправна основа да се обезбеди учество на сите субјекти во програмирањето на станбената изградба.

Се очекува да бидат завршени 10 илјади станови.

Со доследна примена на утврдената станбена политика ќе се создаваат услови за порационално градење, за активно користење на општествените средства кои се издвојуваат од доходот и од чистиот доход за станбена изградба, насочувајќи ги пред сè за решавање на станбеното прашање на лица кои досега не го решиле, за користење и одржување на станбениот фонд, како и за поттикнување на непосредниот интерес на работните луѓе и граѓаните со сопствени средства да го решаваат своето станбено прашање.

Ќе се продолжи со програмското зголемување на станарините до ниво кое ќе обезбеди средства за проста репродукција на станбениот фонд, негово одржување и управување.

Со измените во станбената политика треба да се овозможи кредитните средства за станбена изградба да бидат наменети исклучително за задоволување на станбените потреби на работните луѓе и на граѓаните со нерешено станбено прашање.

Со условите за кредитирање на станбената изградба ќе се овозможи кредитирање на општествено оправдана големина и опременост на станот.

За стекнување на станови во лична сопственост, надвор од потребите на станувањето, исклучително да се ангажираат лични средства на граѓаните.

При добивање на општествен стан на користење ќе се обезбеди задолжително ангажирање на лични средства на корисникот на станот, во форма на претплата на станарско право, депозит и друго, при што треба да се води сметка за економската и социјалната состојба на корисникот на станот. Во оваа смисла, ќе се обезбеди ангажирање на лични средства на граѓаните како основ за стекнување на дел од станот во сопственост (сосопственички односи).

Со даночната и земјишната политика и со други мерки ќе се поттикнуваат граѓаните за поголемо учество на лични средства во станбената изградба и за развој на станбеното задругарство.

Неопходно е да се прошири и интензивира организираната изградба на станови за пазар која ќе се подржува и со постојната кредитна политика, но исклучително за задоволување на станбените потреби на работните луѓе и граѓаните со нерешено станбено прашање.

Со доследна примена на просторните и урбанистичките планови ќе се оневозможи стихијноста во изградбата на индивидуални семејни згради и куќи за одмор, со што ќе се придонесе за заштита на земјоделското земјиште. Ќе се донесат и посебни прописи од страна на општините, со кои ќе се оневозможи зафаќањето на обработливите површини.

Заради рамномерно распоредување на трошоците за изградба и користење на комуналната инфраструктура на сите корисници на комуналните услуги, преку надоместокот за користење на градежното земјиште ќе се обезбеди ефикасно и правично зафаќање на градската рента.

Во 1983 година се очекува да продолжи и да се интензивира проширувањето на материјалната основа во комуналното стопанство.

Ќе започнат активностите за изградба на системот за заштита на Охридското Езеро во рамките на расположливите материјални средства. При тоа е неопходно да се обезбеди целосно искористување на постојните постројки за пречистување на отпадните води. Со посебна програма ќе се утврди започнувањето на реализацијата на дел од системот, во обем и на простор што приоритетно го бараат објективните околности.

13.3. Здравствената заштита на населението во однос на обемот на правата ќе се остварува на ниво од 1982 година.

Ќе се продолжи со реализација на Програмата за спроведување на задолжителни видови на здравствена заштита, како и на програмите за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца и подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републиката.

Во политиката на детскиот додаток треба да бидат содржани економските, социјалните и демографските критериуми, како и аспектите на планирањето на семејството. Во 1983 година додаток на деца ќе примаат околу 190 илјади деца или 19,6% од генерацијата, при што ќе се врши усогласување со материјалните можности. Ќе се исплатува и посебен додаток на децата со потешки психофизички недостатоци и опрема за новородено дете.

Ќе се остварува политика за усогласување на примањата по основ на пензиско-инвалидско осигурување и ќе продолжи пензиското осигурување на земјоделците на зголемен број корисници и со поместување на старосната граница.

Ќе се продолжи со натамошно подобрување на стандардот на корисниците на основните права од социјална заштита.

Во областа на боречко-инвалидската заштита ќе продолжат активностите за натамошно подобрување на здравствената заштита и на материјалната положба на борците, воените инвалиди и семејствата на борците.

14. Во остварувањето на договорената политика на развојот во 1983 година е неопходно да се продолжи со создавање услови за усогласен развој и на општествените дејности. Заедничките и одделните потреби на општеството и на работните луѓе и граѓаните во сите подрачја на живеење и работа во Републиката, неопходно е да се остваруваат во рамките на реалните материјални можности. При тоа, ќе биде од особено значење основните и другите организации на здружениот труд од општествените дејности да обезбедат натамошно подобрување на структурата и квалитетот на услугите што ги даваат.

Врз основа на расположливите материјални можности и поголема рационалност во работењето неопходно е да се остварува зголемен опфат на децата и учениците во организациите на здружениот труд од соодветни дејности; развојот на научната дејност да се остварува врз посуштествено поврзување со здружениот труд; да се остварува селективна активност во развојот на творештвото и културните самоделности, како и во активностите во физичката култура и во техничката култура; да се обезбеди навремена порационална и поквалитетна здравствена заштита на населението во Републиката; да се обезбедува општествена заштита на децата, како и развивање на превентивна социјална заштита и остварување на заштита на лицата кои се нашле во положба на социјална потреба во рамките на материјалните можности.

Ќе продолжат напорите за натамошен развој на информативно-пропагандната дејност во целина, а посебно на средствата за јавно информирање, со цел за создавање на услови за проширување на обемот, формите и содржините на информирањето на работните луѓе и граѓаните за сите прашања од општествено-политичкиот живот.

За остварување на политиката за развој на општествените дејности ќе се преземаат и следниве мерки и активности:

(1) Ќе се преиспитаат програмите за работа и развој на организациите на здружениот труд од одделни општествени дејности од страна на корисниците на услугите и со селективна политика ќе се утврдат неопходните и неодложните приоритети.

(2) Организациите на здружениот труд од општествените дејности ќе преземаат мерки за целосен развој на обличите на непосредна размена на трудот;

(3) Самоуправните интересни заедници од општествените дејности ќе ја преиспитаат својата организациона поставеност и ќе преземаат мерки за рационализација на мрежата, кадрите и опремата и нивно заедничко искористување;

(4) Самоуправните интересни заедници од општествените дејности и надлежните органи од соодветните дејности ќе ја преиспитаат мрежата на организациите на здружениот труд од одделните општествени дејности и ќе дадат предлози за нејзина рационализација.

15. Во 1983 година со несмален интензитет ќе продолжи остварувањето на политиката на порамномерен регионален развој на Републиката со развој на сите нејзини делови и со побрз развој на стопански недоволно развиените краишта, што претставува една од основните претпоставки за успешен развој на СР Македонија во целина.

За остварување на порамномерен регионален развој на Републиката од особено значење ќе биде да се интензивира процесот на здружување на трудот и средствата врз доходовни односи на организациите на здружениот труд на поширокото подрачје на Републиката, а особено во стопански недоволно развиените краишта, како и да се развива и унапредува меѓоопштинската соработка во сите сфери за кои постои заеднички интерес.

Побрзиот развој и натамошно проширување на материјалната основа на стопанството во стопански недоволно развиените краишта ќе се поттикнува и поддржува со реализација на мерките предвидени со тековниот Општествен план на Републиката.

Во овие рамки, неопходно е организациите на здружениот труд од овие краишта да ги интензивираат активностите и да преземаат навремени мерки за користење на средствата по одобрените кредити кои сè уште не почнале да се користат. Истовремено, активност на банките треба да биде насочена кон одобрување на нови кредити по досега поднесените барања и кон поддржување на нови инвестициони зафати, пред сè, на оние кои се остваруваат со здружување на трудот и средствата и кои обезбедуваат поголема вработеност, доход, повисок извоз и воопшто поуспешно остварување на политиката за побрз развој на овие краишта.

Во рамките на увозот на опремата, одреден приоритет ќе се даде на опремата со која ќе се поддржуваат развојните програми во стопански недоволно развиените краишта во Републиката.

Во реализацијата на програмите што ќе се остваруваат со средствата од Меѓународната банка за обнова и развој по кредитните линии за развој на индустријата и земјоделството, ќе се настојува најмалку 40% од средствата да се насочат за поддржување на развојните програми на стопански недоволно развиените краишта.

За интензивирање на процесот на здружување на трудот и средствата во стопански недоволно развиените краишта ќе се настојува, покрупните организации на здружениот труд дел од развојните програми да ги остваруваат во овие краишта.

Ке се поттикнува развојот на ридско-планинските и пограничните подрачја, со преземање мерки кои се утврдени со Општествениот договор за позабрзан развој на определените подрачја во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

За оваа цел ќе се издвојат 4% од тековниот прилив на средствата на Фондот на Федерацијата што се формираат по основ на задолжителен заем.

Во рамките на расположливите средства ќе продолжи изградбата на локалната патна мрежа, при што приоритет ќе се даде на започнатите патни правци во стопански недоволно развиените подрачја и во ридско-планинските реони.

16. Со заедничката монетарно-кредитна политика во 1983 година и натаму првенствено треба да бидат поддржувани задачите на подрачјето на економските односи со странство, усогласувањето на стоковно-паричните односи на домашниот пазар, смирувањето на порастот на цените, побрзиот развој на производството на енергија, дефицитарни суровини и репродукциони материјали, основните земјоделски производи, пласманот на опрема и постројки и неопходните стоковни резерви.

Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се зајакнува одговорноста на банките за уредно извршување на преземените обврски за плаќање во земјата и во странство, ќе се оневозможува создавањето на обврски без покривие и ќе се влијае врз јакнењето на финансиската дисциплина, исклучително наменско користење на емисионите извори и рационално користење на паричните средства.

Организациите на здружениот труд и банките ќе подготват програми за обезбедување на дневна ликвидност и за прилагодување на својата деловна политика во согласност со сопствената ликвидност.

Во врска со кредитната политика ќе се донесе одлука со која ќе се дефинира најрационално насочување на слободните потенцијали на банките.

Ќе се склучи самоуправни спогодба за утврдување на структурата на пласманите на банките, при што приоритет ќе се даде на пласманите во стопанството, а во рамките на нив за потребите од обртни средства.

Банките навремено ќе ја утврлат деловната политика во која нагласено место ќе се даде на пласманот на ликвидноста, при што ќе се утврдат обврските и изворите на средствата и мерките за негова реализација.

Организациите на здружениот труд најдоцна до крајот на март 1983 година ќе договорат динамика на враќање на достасаните а ненамирани обврски спрема банките.

За кредитирање на пролажбата на опрема, метални конструкции и монтажерски работи на домашниот пазар и во странство ќе се насочуваат 2% од прирастот на средствата што се формираат при бачките врз основа на депозит од штедните влогови, како и дел од штедните влогови и другите средства на граѓаните кај Поштенската штедилница и од слободните парични средства на општествено-политичките заедници во Републиката кои се волат како депозит во Народната банка на Македонија.

17. Во 1983 година ќе се создаваат материјални и лични услови за натамошен развој и јакнење на одбранбената способност, како и за реализација на другите заеднички интереси и цели на одбраната. Притоа, тежиштето ќе биде во активностите свързани со модернизација, опремување и обучување на еливиците на територијалната одбрана; обезбедувањето средства за лична заштита на населението и материјално-техничкото опремување, омасовувањето и обучувањето на силите на цивилната заштита; опремувањето и оспособувањето на системот за набљудување и на центрите за

известување и на подготовките на органите на управата за успешно функционирање во вонредни ситуации и во војна.

Посебно тежиште ќе се даде на создавањето на материјални претпоставки за остварување на подготовките на стопанството за производство и вршење на услуги од интерес за одбраната и за оспособување на здравството, а ќе се создаваат соодветни услови и за оспособување на образованието, информативно-пропагандната дејност и на културата за успешно функционирање во војна.

Во овие рамки, ќе се преземаат мерки и активности за натамошно вклучување на организации на здружениот труд од Републиката за остварување на зголемен обем на производство и вршење на услуги од посебни намени за потребите на вооружените сили, преку проширување на обемот и асортиманот на производите и услугите и преку усвојување на производството на нови производи.

Ќе се создаваат услови за натамошен развој и оспособување на организацијата и функционирањето на безбедноста и системот на општествената самозаштита за остварување на задачите во војна. Притоа, тежиштето ќе се даде на опремувањето на службата за безбедност со потребната опрема и средства.

За развој на одбранбените подготовки во 1983 година сите самоуправни организации и заедници и органите на општествено-политичките заедници ќе подготват и донесат посебни програми, со кои поблиску ќе ги разработат задачите и ќе ги утврдат средствата за остварување на своите среднорочни планови за развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

* * *

Сите носители на планирањето, раководејќи се од целите и задачите на своите среднорочни планови за развој во периодот од 1981 до 1985 година и насоките на политиката на остварувањето на Општествениот план на Републиката во 1983 година утврдена со оваа резолуција, во своите резолуции и програми за работа и развој поблиску ќе ги утврдат задачите и мерките на акција во 1983 година.

Утврдените задачи и мерки на акција за 1983 година носителите на планирањето ќе ги остваруваат со зголемени напори и одговорности и со доследна реализација на договорната политика.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе подготви програма за опроведување на политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година, за задачите што се од негова надлежност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3350
30 декември 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

706.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на СР Македонија, а во врска со член 2, 4 и 4-а од Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/82 и 75/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ЗА ПАТНИЧКИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МАШИНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ

Член 1

На сопствениците на земјоделските, шумарските, занаетчиските и градежните машини, на кои постои правото на сопственост и истите ги користат исклучиво за сопствени потреби се определува бензин и дизел гориво за едномесечна потрошувачка, во количини и тоа:

1. За земјоделски машини:

а) трактори во месеците јануари, февруари и декември по 50 литри месечно по трактор, а за останатите месеци во годината, месечно по 20 литри на 1 хектар, обработлива површина;

б) мотокултиватори во периодот од 1 март до 31 октомври 10 литри по машина;

в) моторна косачка во периодот од 1 мај до 31 октомври 15 литри по машина;

г) моторна вршалица или жетварска која за погон користи стабилен мотор (не користи тракторски погон) од 1 јуни до 30 септември 20 литри по машина, а за жетвата на оризот и за месец октомври;

д) моторна прскалица во периодот од 1 февруари до 30 септември 10 литри по машина;

е) пумпи за наводнување во периодот од 1 април до 31 август 10 литри по машина.

2. За занаетчиски машини 10 литри по машина месечно.

3. Шумски машини:

а) моторни пили, циркулари и други шумски машини 5 литри по машина.

4. Градежни машини:

а) мешалици за бетон и малтер и агрегати 10 литри по машина;

б) останати градежни машини (ровокопачи, булдожер и слично) до 100 литри по машина.

Член 2

Ако земјоделските, шумските, занаетчиските и градежните машини како средства во сопственост на граѓаните се користат за свои потреби и вршење на услуги на трети лица и се евидентирани за вршење услуги за трети лица кај надлежниот општински орган на управата, се определува бензин и дизел гориво за едномесечна потрошувачка, во количини:

1. Земјоделски машини:

а) трактори во месеците јануари, февруари и декември по 50 литри месечно по трактор, а за останатите месеци во годината, месечно по 20 литри на 1 хектар, обработлива површина;

б) месечно мотокултиватори во периодот од 1 март до 31 октомври 20 литри по машина;

в) моторна косачка во периодот од 1 мај до 31 октомври 20 литри по машина;

г) моторна вршалица и жетварка која не користи тракторски погон туку има вградено стабилен мотор во период од 1 јуни до 30 септември 30 литри по машина, а за жетвата на оризот и за месец октомври;

д) моторни прсканици во периодот од 1 февруари до 31 август 20 литри по машина.

2. За шумски машини:

а) моторни пили циркулари и други шумски машини 10 литри по машина.

3. За занаетчиските машини за кои моторниот бензин и дизел гориво се користи:

а) како технолошко гориво (пекарски и други работилници за производство и продажба на печиво, кори, како и на вршители на слични занаетчиски дејности) според потрошувачката во претходната година намалено 10%, освен кај пекарите;

б) како помошен материјал (хемиско чистење, лисци, прецизни механичари, винклери, галванизери, вулканизери, разни сервисни дејности и слично), според потрошувачката во претходната година смалено за 5%.

4. За градежни машини, според потрошувачката на моторниот бензин и дизел гориво во претходната година намалено за 5%.

Член 3

Покрај определените количини на моторен бензин и дизел гориво во член 2, став 1 и 2 од Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/82 и 75/82), на сопствениците на возилата за едномесечна потрошувачка им се издава и тоа:

1. На индивидуалните земјоделски производители кои своите производи ги превезуваат со своите возила на пазарот или собирно место на оддалеченост до 50 километри му се определува моторен бензин или дизел гориво во количина од 50 литри, а ако оддалеченоста е над 50 км. 100 литри.

2. На лицата кои вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓани, а чија дејност е врзана за употреба на моторно возило за вршење на самостојна дејност можат да користат 25 литри бензин или дизел гориво, ако дејноста се врши во местото регистрирано за вршење на дејноста, а ако дејноста ја врши надвор од деловното седиште 50 литри.

3. На лицата кои се во постојан работен однос кои своите возила ги користат за давање итна и неопходна лекарска помош и куќни посети, давање на итна ветеринарска помош, вршење на ПТТ услуги, продажба на книги и на царинските работници и на работници на сојузните инспекции за одење и враќање на работа, а живеат во место каде не постои јавен превоз (граничен премин) се определуваат количини на бензин и дизел гориво и тоа:

— за моторцикли — 15 литри,

— за патнички возила — 30 литри.

Потврдата дека лицата од став 1 од оваа точка на оваа уредба користат свои моторни возила ја издава организацијата на здружениот труд во која лицето е вработено, односно органот на царинската служба за која ја врши дејноста.

Член 4

На лице инвалид кое е во исклучителна тешка здравствена состојба, на предлог на здравствената организација, за користење на патничко возило се определува 10 литри бензин или дизел гориво за секои поминати 100 км.

Член 5

Определените количини бензин и дизел гориво од членовите 1, 2 3 и 4 на оваа уредба се издаваат врз основа на бонови.

Член 6

Боновите на корисниците од членот 1 и 3, точка 1 и член 4 на оваа уредба ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на потврда издадена од општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството според местото на живеењето на сопственикот на машината, односно моторното возило, во која е утврдена количината на бензин односно дизел гориво за која треба да се издадат бонови во одделни месеци.

Боновите на корисниците од членот 2 и 3, точка 2 на оваа уредба ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на потврда издадена од општинскиот орган на управата надлежен за работите на сто-

панството, според местото на евидентирањето, односно регистрацијата на дејноста што ја врши лицето во која е утврдена количината на бензин односно дизел гориво за која треба да се издадат бонови во одделни месеци.

Член 7

Боновите за моторен бензин и дизел гориво на лицата од член 2, став 3, точка 1, 2 и 3, став 5 од Уредбата за ограничување на прометот на моторниот бензин и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/82 и 75/82), ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на доказ за вработување, потврда од здравствената установа за вршење рехабилитација, односно дијализа, потврда за школување или за организиран дневен престој.

Член 8

Со стапувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од членот 1 и 2 од Уредбата за количината на моторен бензин и дизел гориво за земјоделски, шумарски, занаетчиски и градежни машини над кои постои право на сопственост што се издаваат врз основа на бонови („Службен весник на СРМ“ бр. 40/81).

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 23-2572/1
30 декември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

707.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77) и член 8 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, број 42/81), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија, позиција 38 — Трошоци за Авиослужбата, износот „10.000.000“ се заменува со износот „14.500.000“.

2. Во Раздел 4, Глава 4 — Совет за иселенички прашања, позиција 51 — Помош на повратниците од егејскиот дел на Македонија, износот „6.000.000“ се заменува со износот „4.500.000“.

3. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи, позиција 82 — За посебни намени, износот „54.500.000“ се заменува со износот „58.500.000“.

4. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии се вршат следниве измени:

— позиција 113 — Средства за спроведување на Законот за државната управа и за лични доходи на функционерите и раководните работници, износот „62.000.000“ се заменува со износот „58.000.000“.

5. Во Раздел 20 — Републички комитет за здравство и социјална политика се вршат следниве измени:

— во позиција 223 — Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците во НОВ, износот „118.000.000“ се заменува со износот „173.000.000“ и

— во позиција 227 — Болнички трошоци за душевно болни, износот „12.000.000“ се заменува со износот „16.000.000“.

6. Во Раздел 22 — Републички комитет за информации се вршат следниве измени:

— во позиција 245 — Трошоци за издавачка дејност, износот „2.610.000“ се заменува со износот „3.660.000“ и

— во позиција 247 — Трошоци за информативно-пропагандна и културно-забавна дејност во странство, износот „9.500.000“ се заменува со износот „8.450.000“.

7. Во Раздел 48 — Окружен стопански суд Скопје се вршат следниве измени:

— во позиција 434 — Материјални трошоци, износот „1.200.000“ се заменува со износот „1.700.000“ и

— во позиција 436 — Лични доходи на судиите, износот „10.618.000“ се заменува со износот „10.118.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23—2527/1
23. XII. 1982 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с.р.

708.

Врз основа на член 60 став 3 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ВОДНАТА КНИГА И НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА

Член 1

Органите на управата (републички и општински) надлежни за издавање водостопански согласности и водостопански дозволи водат водна книга.

Републичкиот орган на управата надлежен за издавање на водостопански согласности и водостопански дозволи водната книга ја води по сливни подрачја и тоа: вардарско, црнодримско и струмичко.

Општинскиот орган на управата надлежен за издавање на водостопански согласности и водостопански дозволи водната книга ја води за подрачјето на општината.

Член 2

Водната книга се состои од:
— уписник,
— збирка на исправи, и
— техничка документација.

Член 3

Во уписникот на водната книга се внесуваат следните податоци:

- а) За водостопанска согласност:
 - реден број
 - назив на органот што ја издал водостопанската согласност
 - број и дата на издадената водостопанска согласност
 - назив односно име на инвеститорот
 - вид на објектот — постројката
 - локација на објектот — постројката
 - забелешка
- б) За водостопанска дозвола:
 - реден број

709.

2. Туберкулоза

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1983 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1983 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шупшавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвеница;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Кокешки тиф и салмонелози кај пернатата живина;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-црвени паразити;
14. Ехинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Јагарчивост;
23. Инфективен бронхит кај живината;
24. Аујецкиева болест;
25. Инфективна анемија кај копитарите;
26. Леукемија.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземаат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (сојузен закон) и член 6 од Законот за здравствената заштита на животните (републички закон) доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото кај кучињата, постари од четири месеци, ќе се изврши во целата Република во периодот од 3 јануари до 31 март 1983 година, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се изврши со вакцината Flugy.

Кучињата кои до 31 март 1983 година нема да имаат четири месеци возраст, како и кучињата, што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените кучиња, што не биле вакцинирани до 31 март 1983 година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 септември до 30 ноември 1983 година, ако во тој период наполните четири месеци.

Во организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоење на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на сите категории говеда постари од 3 месеци, во периодот од 1 февруари до 31 мај 1983 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари во општината, постари од 3 месеци, како и на сите молзни крави, приплодни јуници, бикови и јунчиња во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1983 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1983 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Туберкулинизацијата на говедата што се гојат ќе се изврши во почетокот на гоењето.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна, односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин ќе се обложат со маркица и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружен труд, односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како заразени.

По извршената ретуберкулинизација говедата прогласени за туберкулозни, веднаш по читањето на реакцијата се обележуваат согласно член 7 точка 2 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата („Службен лист на СФРЈ“ број 14/81).

Говедата од став 6 на оваа точка, по барање на корисникот на општествени средства, односно сопственикот, за време на карантинот можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот општински ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се заколат со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување на Републичката управа за ветеринарна служба.

Во свињарските фарми на организациите на здружениот труд задолжително ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 20% од маториците и нерезите, што се чуваат за расплод, најдоцна до 30. IX. 1983 година.

Во живинарските фарми на организациите на здружен труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1983 година.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат живина за расплод ќе се изврши туберкулинизација на 10% од внесената живина, по нејзиното внесување.

Во живинарските фарми од став 11 и 12 на оваа точка, во кои ќе се упарди туберкулозата кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите кокошки и колење на туберкулозните кокошки секој четириесет и пет дена, се додека кај сите кокошки во фармата на се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени еднаподоцна.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоење на говеда ќе се зема крв за

преглед на бруцелоза, во периодот од 1 февруари до 31 мај 1983 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината, како и од сите молзни крави, јуниците, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1983 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници и јунчиња од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1983 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза.

Земање на крв за преглед на бруцелоза од говедата што се гојат ќе се изврши во почетокот на гоњето.

Грлата кај кои лабораториски ќе се утврди бруцелоза, веднаш по добивањето на резултатот, се обележуваат со жиг буквата „Б“ (со вжештено железо или со течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см. Обележените говеда се одделуваат и во што покус рок се испраќаат на колење.

Од сите овци во стадото во кое е установен абортус кај овците ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (мелитокосока), односно материјал за лабораториско испитување.

За преглед на бруцелоза (мелитокосока) ќе се земе крв од сите овци во домаќинството, кога се утврди дека некој од членовите на домаќинството заболел од бруцелоза (мелитокосока).

Кога се утврди бруцелоза (мелитокосока) кај овците во некое стадо овци, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите овци во заразеното населено место.

Веднаш по добивањето на лабораторискиот резултат позитивните овци се одделуваат од стадото, видно се обележуваат со црвена боја на главата, се убиваат и нештетно отстрануваат.

Од сите маторизи, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и на индивидуалните сточари, што ги чуваат за приплод ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1983 година. Позитивните свињи, веднаш по добивањето на лабораторискиот резултат, се одделуваат, видно обележуваат и се испраќаат на колење.

Во периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 септември до 31 октомври 1983 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од 5—10% од приплодните овци и овни во сите општини во Републиката, на определенено подрачје на општината.

Во стопанските дворови, во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите приплодни говеда, свињи и овци секој четири седмици се додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв во рок од 6 месеци.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоње во Републиката задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од денот на нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1983 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот како и телињата, јагнињата и ждребињата што ќе се родат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои

антраксот е установен во последните дваесет години (1963—1982 година).

Еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружен труд што се снабдуваат со фураж еднадвор кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1978—1982 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само на општествените свињарски фарми, според упатството на производителот чија вакцина се употребува.

7. Црвеница

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата (црвениот ветар), ќе се изврши во населените места и во општествените свињарски фарми што се сметаат за загорени од оваа заразна болест.

8. Краста

Во населените места и во општествените овчарски фарми во кои крастата кај овците била утврдена во текот на 1982 година, најдоцна до април 1983 година ќе се изврши преглед на овците.

Паралелно со прегледите во однос на крастата кај овците ќе се врши преглед во однос на крастата на другите домашни животни и ќе се преземаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против атипичната чума во 1983 година ќе се врши на целата територија на Републиката, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла Сота“, таа ќе се спроведува двапати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1983 година, а вториот во периодот од 1 септември до 30 ноември 1983 година. Притоа во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да има интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведе еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1983 година.

Во населените места што се граничат со општествените живинарски фарми, во 1983 година ќе се изврши трикратна вакцинација на кокошките, ако се употребува вакцината „Ла Сота“, односно двократна вакцинација, ако се употребува сува „Муктезар“ вакцина.

При спроведувањето на вакцинацијата од став 4 на оваа точка, ако се употребува вакцина „Ла Сота“, меѓу одделните вакцинации треба да постои интервал од околу 4 месеци а ако се употребува сува „Муктезар“ вакцина, интервал од околу 6 месеци.

Задолжителна превентивна вакцинација на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла Сота“ во текот на целата година, sukcesивно според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружен труд вакцинација на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се врши периодично и континуирано, според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се изврши во населените места и во општествените овчарски фарми што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши превентивна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во населените места и во општествените овчарски фарми во кои оваа зараза е установена во последните пет години (1978—1982 година).

12. Кокошкин тиф и салмонелози кај пернатата живина

Заради откривање, сузбивање и искоренување на кокошкиниот тиф, се применуваат одредбите на Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на кокошкиниот тиф („Службен лист на СФРЈ“ број 49/82).

Заради откривање, сузбивање и искоренување на салмонелозата кај пернатата живина, се применуваат одредбите од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на салмонелозата на пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ број 49/82).

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата, надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката организација, овластена со решението за карантинот најмалку 50% од бројот на пцовисаните грла, односно од бројот на неизлупените јајца за лабораториско испитување на тиф кај живината. Ако е бројот на пцовисаните грла, односно бројот на неизлупените јајца голем, тогаш треба да се испратат најмалку 30 пцовисани пилиња, односно 30 неизлупени јајца.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Од сите говеда и овци во организациите на здружен труд, како и од сите стада овци и говеда, чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомнение дека овците и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, односно желудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четворократна дехелментизација на кучињата првенствено со средство кое се дава парантерално и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1983 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации треба да постои интервал од три месеци.

15. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1983 година ќе се изврши најмалку двократно бањање

со противкрлежни средства на сите овци од типот на мерино, односно на сите внесени говеда и овци од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1983 година ќе се изврши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници) пчели во организациите на здружен труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуалните пчелари во населените места каде што постои индикација или сомневање на присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

Во случај на сомневање за постоење на заразна или паразитна болест кај пчелите, ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1983 година ќе се изврши најмалку двократен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомневање на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

18. Метилавост (фасциолоза)

Во сите населени места и во организациите на здружен труд во Републиката во кои со лабораториски преглед ќе се установи метилавост (фасциолоза) кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1983 година, според планот што ќе го изработат ветеринарните станици и ветеринарните служби на организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување на говеда и овци, од подрачјето на општината.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1983 година ќе се изврши еднаш годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш годишно теренски преглед на млекото, во растојание од околу 6 месеци, од сите крави на организациите на здружен труд, како и еднократен теренски преглед на млекото од сите крави во индивидуалните стопанства кои продаваат млеко за јавна консумација во однос на болеста заразно пресушување на вимето.

Од грлата кои при теренскиот преглед на млекото покажале позитивна реакција ќе се земе млеко за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразно пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни, односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за лабораториско испитување и според резултатот на тоа испитување ќе се применуваат соодветно ветеринарно-санитарни мерки.

21. Лептоспироза

Земената крв од крави, јунци, бикови и јунчиња, како и земената крв од маторици, женски назимчиња и нерези во текот на 1983 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза.

22. Јагарчивост

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември до 15 декември 1983 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во Републиката и во општествените говедарски фарми, во кои ќе се утврди ова заболување кај говедата.

23. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката во 1983 година ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцина.

24. Ауџециева болест

Во 1983 година ќе се изврши вакцинација против ауџециевата болест на сите свињи и прасиња во свињарските фарми во кои оваа болест била утврдена во 1982 година и порано, како и во свињарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 1983 година.

25. Инфективна анемија кај копитарите

Заради утврдување на инфективната анемија кај копитарите, во текот на 1983 година ќе се земе крв од сите коњи на општествените стопанства, во шумски манипулации, коњичките клубови, односно од сите лиценцирани пастуви, како и од една петтина од постојниот број коњи во индивидуалните стопанства на определено подрачје на општината, за преглед на инфективна анемија.

Лиценцираните пастуви за природен припуст можат да се употребуваат само ако не се инфицирани со вирусот на инфективната анемија кај коњите, кое се докажува со потврда од надлежната ветеринарна организација на здружен труд.

26. Леукемија кај говедата

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата во текот на 1983 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на леукемија кај говедата.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1153/2
22 ноември 1982 година
С к о п ј е

Претседател
на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

710.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 17 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 78 од Статутот на Фабриката за вештачки брусевци, брусно платно и хартија „Иднина“ во Кратово, донесен од работниците во фабриката со референдум одржан на 9 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во фабриката за вештачки брусевци, брусно платно и хартија „Иднина“ во Кратово на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на член 78 од статутот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оваа одредба на статутот не била во согласност со член 61 од републичкиот Закон за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд затоа што не предвидувала конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на работната организација во својот состав да има и претставници на општествената заедница.

4. На јавната расправа Судот утврди дека оваа работна организација во својот состав нема основни организации на здружениот труд. Судот исто така утврди дека со член 78 од оспорениот статут е предвидено конкурсната комисија за именување на директор да ја именува работничкиот совет. Таа комисија има пет членови, од кои еден е претседател. Со став 2 член 122 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека индивидуалниот работоводен орган се именува врз основа на јавен конкурс, по предлог од конкурсната комисија и дека во основните организации на здружениот труд определени со закон и во другите организации на здружениот труд. Конкурсната комисија е составена од со закон определен број претставници на организацијата на здружениот труд и на синдикатот, како и од претставници на општествената заедница именувани односно избрани во согласност со закон. Според член 347 став 2 од Законот за здружениот труд работната организација, која во својот состав нема основни организации, ги има положбата, правата, обврските и одговорностите определени со овој закон за основната организација, а работниците во таа работна организација ги остваруваат сите права, обврски и одговорности што ги имаат работниците во основната организација. Со член 48 став 2 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) е предвидено во основните организации определени со закон конкурсната комисија да се состои од 8 членови од кои 2 члена именува работничкиот совет на организацијата, 2 основната организација на синдикатот и по 2 члена именуваат собранieto на општината и општинскиот одбор на соодветниот синдикат, односно сојузот на синдикатите на општината на чие подрачје е седиштето на основната организација.

Судот смета дека конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган во својот состав има и претставници на општествената заедница само во оние основни организации на здружениот труд кои се определени со закон и во организациите на здружениот труд како што се работната односно сложената организација.

Со оглед на тоа што Фабриката за вештачки брусери, брусно платно и хартија „Иднина“ во Кратово не е основна организација на здружениот труд определена со закон и со оглед на тоа што таа нема положба на работна односно сложена организација, туку на основна организација, бидејќи во својот состав нема основни организации, Судот смета дека не постои уставна и законска обврска конкурсната комисија за избор на индивидуален работоводен орган на фабриката во својот состав да има и претставници на општествената заедница, поради што смета дека оспорениот член 78 од статутот не е во несогласност со член 122 став 2 од Уставот на СР Македонија и со член 48 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 36/82
17 ноември 1982 година
С к о п ј е

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

711.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 29 септември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 88 од Правилникот за дисциплинска и материјална одговорност, донесен од Работничкиот совет на Работната заедница-Заеднички служби на работната организација „Треска-Копачка“ во Кичево на седницата одржана на 4 јануари 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница — Заеднички служби на Работната организација „Треска-Копачка“ во Кичево на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на членот 88 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оваа одредба на правилникот била противуставна и незаконита затоа што „генерално“ предвидувала случаи на пашал на штета без да се содржани елементите од членот 206 од Законот за здружениот труд, поради што повеќе претставувала изрекување на парична казна на работник за неговите постапки, отколку надоместување на предизвиканата штета.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со ставот 1 на член 88 од оспорениот правилник е предвидена обврска за штетата причинета од страна на работникот која се изразува во процесот на извршувањето на обврските на другите работници, а чиј обем не може да се утврди или неговото утврдување би предизвикало несразмерни трошоци, работникот да ги плати следните износи на надоместот: 1) за доцнење на работа од 1 минута до 1 час — 100 динари дневно; 2) за неоправдано изостанување од работа — 150 динари дневно, покрај губење на личниот доход за секој неоправдан ден; 3) за неоправдано напуштање на работата во текот на работниот ден — 100 динари дневно; 4) за неодговорно однесување кон работните задачи

и работното место — 150 динари; 5) за неправилно користење на боледување кое е утврдено наменски, покрај губењето на личниот доход — 150 динари дневно; 6) за возачите кај кои е извршен алко-тест и е утврдено дека се во пијана состојба — 200 динари и одземање на клучевите од возилото; и 7) за неупотребување или неправилно употребување на задолжителните заштитни средства, предвидени со Правилникот за техничка заштита — 200 динари. Судот потоа утврди дека оваа одредба на правилникот се однесува на работниците во работната заедница — заеднички служби, во состав на работната организација.

Со членот 206 од Законот за здружениот труд е предвидено дека со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос може да се утврди пашален износ на надоместок за штета предизвикана од страна на работник, што се одразува врз процесот на работата и извршувањето на обврските на други работници, а точниот износ не може да се утврди, или утврдувањето на износот би предизвикало несразмерни трошоци; дека се утврдуваат дејствијата за кои може да се определи надоместот на штетата во пашален износ; и дека се формира комисија која донесува одлука за пашалниот надомест на штетата и се определува орган што ја поведува постапката пред таа комисија.

Од означената законска одредба несомнено произлегува дека пашалниот износ на надомест на штета може да се предвиди во случаите кога штетата, која работникот ја предизвикал, се одразила на процесот на трудот и на извршувањето на обврските на другите работници и кога точниот износ на таквата штета не може да се утврди или утврдувањето на тој износ би предизвикало несразмерни трошоци. Основот, пак, за предвидување на овој надомест на штета е навистина предизвикана штета, која мора да биде во причинска врска со таквото однесување на работникот поради кое процесот на трудот не можел нормално да се одвива или другите работници не можеле да ги извршуваат своите обврски. Доколку овие услови не се исполнети, не постои можност за предвидување на овој вид одговорност.

Судот смета дека надоместот на штета за дејствијата предвидени во ставот 1 на член 88 од оспорениот правилник претставува повеќе парична казна за постапките на работникот, ако тој ги преземе, отколку пашален износ на надомест на штета предизвикана од негова страна. Ова свое мислење Судот го заснова на фактот што со оваа одредба не е предвидена конкретно настаната штета, ниту нејзиното одразување на процесот на трудот и на извршувањето на обврските на другите работници.

Со оглед на тоа што со став 1 на член 88 од оспорениот правилник е предвидена парична казна за постапките на работникот наместо пашален износ на надомест на штета предизвикана од негова страна, Судот смета дека во оваа одредба не се содржани елементите од член 206 од Законот за здружениот труд, поради што оцени дека меѓу нив постои спротивност.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 239/81
29 септември 1982 година
С к о п ј е

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

336.

Врз основа на член 135 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), член 177 и 188 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии без заштитниот додаток како и паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот кои се исплатуваат во месечен износ до 4900 динари се усогласуваат за 21 отсто и 300 динари во фиксен износ;

Старосните, инвалидските и семејните пензии и паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот кои се исплатуваат во месечен износ над 4900 динари се усогласуваат за 21 отсто.

Член 2

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан целосно или делумно личниот доход односно основницата на осигурување од 1982 година.

Член 3

Пензијата со додатокот кон пензијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ и на корисник на привремена пензија, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот одреден според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, односно член 49 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според истиот член за 1983 година.

Член 4

Како основница за усогласување на пензиите и паричните надоместоци според оваа се зема износот на пензијата без заштитен додаток, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1982 година не земајќи го предвид вонредното усогласување на пензиите во 1982 година.

Член 5

На пензиите усогласени според оваа одлука се определува нов износ на заштитен додаток според соодветната одлука.

Член 6

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 7

При конечното усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи во 1982 година ќе се земе предвид и усогласувањето по оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3745/1

23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

337.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 102 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Висината на минималните пензии во 1983 година аконтативно се утврдува во висина од 3434 динари.

Член 2

Исплатата на минималните пензии од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3746/1

23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

338.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 39/78) и член 103 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА**

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување висината на заштитниот додаток за 1983 година аконтативно се утврдува во висина од 6229 динари.

Член 2

На досегашните корисници на заштитен додаток по службена должност ќе им се утврди нов износ на заштитен додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3747/1
23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

339.

Врз основа на член 179 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 39/78) и член 188 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА**

Член 1

Во насловот на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/81), се бришат зборовите: „за 1982 година“.

Член 2

Во член 1 став 1 се бришат зборовите: „за 1982 година“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3748/1
23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

340.

Врз основа на член 179 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 39/78) и член 188 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1978 ГОДИНА**

Член 1

Во насловот на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидността над утврдениот просек за 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/77) се бришат зборовите: „за 1978 година“.

Член 2

Во точка 1 од Одлуката, ред четврти се бришат зборовите: „во 1978 година“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3749/1
23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

341.

Врз основа на член 179 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 39/78) и член 188 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА**

Член 1

Во насловот и во член 1 на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за 1978 година („Службен весник на СРМ“ број 46/77), се бришат зборовите: „за 1978 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 02-3750/1
23 декември 1982 година

С к о п ј е

Потпретседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

342.

Врз основа на член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 9 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983
ГОДИНА

Член 1

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, земјоделците глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност и земјоделците чии брачни другари се вработени во здружениот труд со општествени средства или вршат самостојна дејност, за 1983 година ќе плаќаат придонес за старосно осигурување, и тоа:

— 8,5 отсто од катастарскиот приход на осигуреникот, и
570 динари по семејство.

Член 2

Земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а не се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ од 570 динари.

Член 3

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво се занимаваат со сточарство или риболов, а не се обврзници за плаќање на данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ кој се утврдува во висина на просечната обврска на осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен износ и во процент од катастарскиот приход од подрачјето на општината со кој се обезбедуваат средства за минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 01-367

9 декември 1982 година
СкопјеПретседател,
Митре Крбалевски, с. р.

343.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78) и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 9 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТА-
РОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Заради порастот на трошоците на животот во 1982 година минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија се усогласуваат за 17,6 отсто и изнесуваат 1.000 динари месечно.

Член 2

Основица за определување износот на зголемувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука претставува износот на пензијата што му припаѓа на корисникот на пензијата за месец декември 1982 година.

Член 3

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметано од 1 јануари 1983 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 01-366

9 декември 1982 година
СкопјеПретседател,
Митре Крбалевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Барка Саитова, родена Далимова од с. Катланово — Скопје, против тужениот Емин Саитов од с. Катланово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Емин Саитов да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на свој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен стартел кој ќе ги застапува неговите интереси во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI.
П. бр. 2280/82, (127)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води граѓанска парница за владение од тужителката Димитриеска Цвета од Тетово, против тужениот Калош Сејдали Сали од Тетово ул. „Илинденска“ бр. 112 и други. Вредност на спорот 11.000 динари.

Бидејќи тужениот Калош Сали се наоѓа на привремена работа во Германија со непозната адреса, се повикува да се јави пред судот или пак секое друго лице кое ја знае неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се прижи за неговите права и интереси, а согласно на чл. 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 351/82.

Пред овој суд се води граѓански спор за сопственост по тужбата на тужителот Илиќ Благоев Живко од с. Рогачево, против тужениот Илиќ Спасов Благоја од с. Рогачево, а сега во САД со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Илиќ Спасов Благоја од с. Рогачево, а сега на привремена работа во САД со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, доколку истиот во определениот рок не се јави ниту одреди свој полномошник, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1670/82.

Пред овој суд се води граѓанска парница за надомест на штета од тужителот ШИК „Јелак“ — Тетово против тужителот Тефики Нура Цемаил од с. Бозовце. Вредност на спорот 4.608,00 динари.

Бидејќи Тефики Нура Цемаил од с. Бозовце се наоѓа на привремена работа во Германија со непозната адреса, се повикува да се јави пред судот, како и секое друго лице кое ја знае неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател согласно чл. 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1581/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Изгубени се купони по обврзниците на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, и тоа:

Год. на емит. на заемот	Сериски броеви на обврзниците	Вкупно обврзници	Апоени на обврзниците	Ред бр. на нест. купони	Апоени на купоните	
1971	005888—005889	2	100.000,00	7—12	10.650,00	
	000749	1	50.000,00	7—12	5.325,00	
	001314	1	20.000,00	7—12	2.130,00	
	000938	1	5.000,00	7—12	532,50	
	002728—002732	5	100,00	7—12	10,65	
	002734—002735	2	100,00	7—12	10,65	
	002733	1	100,00	7,9,11	10,65	
	1972	011471—011474	4	1.000,00	6—12	106,50
		011387	1	10.000,00	6—12	1.065,00
		008493	1	500,00	6—12	53,25
013733		1	200,00	6—12	21,30	
005694—005697		4	100,00	6—12	10,65	
006434—006435		2	50.000,00	6—12	5.325,00	
006437—006445		9	50.000,00	6—12	5.325,00	
006447		1	50.000,00	6—12	5.325,00	
033944		1	1.000,00	6—12	106,50	
006446		1	50.000,00	7 и 11	5.325,00	
1973	006436	1	50.000,00	6 и 7	5.325,00	
	017394—017403	10	100.000,00	5—12	10.650,00	
	004548	1	100.000,00	5—12	1.650,00	
	020365	1	1.000,00	5—12	106,50	
	004722	1	200,00	5—12	21,30	
	003750	1	100,00	5—12	10,65	
	1974	023167—023179	13	100.000,00	4—12	10.650,00
023181		1	100.000,00	4—12	10.650,00	
007187		1	50.000,00	4—12	5.325,00	
006528		1	10.000,00	4—12	1.065,00	
004234		1	5.000,00	4—12	532,00	
003419		1	100,00	4—12	10,65	
023180		1	100.000,00	4, 5, 7, 8, 10	10.650,00	
001320		1	5.000,00		532,50	
012246—012252		7	100.000,00	3—12	10.650,00	
012254—012265		12	100.000,00	3—12	10.650,00	
1975	012267	1	100.000,00	3—12	10.650,00	
	012266	1	100.000,00	4, 6, 8	10.650,00	
	A004975	1	1.000.000,00	2—15	89.941,00	
	A008221	1	20.000,00	2—15	1.800,00	
	A022504	1	1.000,00	2, 3, 4, 6, 10, 13	90,00	
	A022506—A0022507	2	1.000,00	2—15	90,00	
	A004974	1	1.000.000,00	10—15	89.941,00	
1977	B002809—B002810	2	1.000.000,00	1—15	89.941,00	
	B013549—B013551	3	100.000,00	1—15	8.994,00	
	B002612	1	50.000,00	1—15	4.497,00	
	B002991	1	5.000,00	1—15	450,00	
	B012296—B012299	4	1.000,00	1—15	90,00	
	B002339	1	10.000,00	1—15	900,00	
1978	006438—006439	2	1.000.000,00	1—15	89.941,00	
	029893—029895	3	100.000,00	1—15	8.994,00	
	009100—009101	2	20.000,00	1—15	1.800,00	
	024006—024008	3	1.000,00	1—15	90,00	

Се моли наоѓачот на погоре наведените купони да ги пријави во Општинскиот суд — Штип, Р. бр. 614/82, бидејќи е покрената постапка за нивно поништување.

Купоните ќе бидат поништени во колку во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот еликој не се јави дека ги поседува или не стави приговор против предлогот за поништување на истите.

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 614/82.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 872 од 3. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1401-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката заедница на културата, Ц. О. — Скопје, Градски ѕид, блок III, локал 15-1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јордан Леов, претседател на Собранието на Републичката заедница на културата, а се запишува како нов застапник Борислав Наумовски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 872/82. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 930 од 30. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1680-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Иднина“, Р.О. — Скопје, ул. „690“ бб, населба „11 Октомври“ со следните податоци: Досегашниот застапник в.д. директорот Андреевски Љубе, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 930/82. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1044 од 3. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-110-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Народниот музеј „Куманово“, Ц. О. — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 13-а со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Саве Данковски, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Миодраг Арсовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1044/82. (376)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 817 од 8. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1660-0-0-0 то запиша во судскиот регистар конституирањето на Комбинираната детска установа „7-ми септември“, Ц. О. — Македонски Брод.

Установата е основана со решението бр. 80 од 15. VII. 1980 година од Собранието на општината Македонски Брод.

Основни дејности: 130211-дејност на установите за дневен престој на децата.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Настевска Трајанка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 817/82. (377)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 760 од 29. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1489-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација за престој на деца од предучилишна возраст „8 Март“, Ц. О. — Скопје, ул. „Кавалска“ бб, нас. Пржино со следните податоци: Досегашната фирма на Работната организација за престој на деца од предучилишна возраст „8 Март“, Ц. О. — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитување „8 Март“, Ц. О. — Скопје, ул. „Кавалска“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 760/82. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 995 од 25. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1631-13-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитување и образование „Илиндан“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „ЛИРИЈА“ — с. Брест — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Салихи Нухи, директор, а се запишува како нов застапник Јакуп Муса, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 995/82. (379)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 573 од 10. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на дејноста на Забавниот парк и детски игралишта „Младост“, Ц. О. — Скопје, Градски парк бб со следните податоци: Досегашната дејност на работната организација се проширува со следните споредни дејности:

120420 — организации со кои праѓаните се занимаваат со физичко вежбање и спортска рекреација;

100103 — одржување на детски игралишта;

090123 — изработка на разновидни метални производи;

090129 — други услуги на металопреработувачкото занаетчиство;

080190 — останати угостителски услуги;

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 573/82. (380)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 754 од 25. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-22-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделско-пчеларската задруга „Напредок“, Н. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3, Основна задругна организација за земјоделско производство „Напредок — Скопје“, Скопје, со следните податоци: Васев Костадин, досегашен в. д. директор, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 754/82. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1001 од 12. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1559-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Стоматолошкиот факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише до-

сегашниот застапник проф. д-р. Иван Тавчиоски, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р. Благородна Лазаревска, декан, претседател на колегијален работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1001/82. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 943 од 26. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Предучилишната установа „Братство единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49 со следните податоци: Фирмата на Предучилишната установа „Братство единство“ Ц. О. — Скопје, ул. Цветан Димов“ бр. 49, се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитување „Братство единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 943/82. (432)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 997 од 5. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-334-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Браќа Миладиновци“, Ц. О., населба Драчево — Скопје, ул. „Китка“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Гоговски Борче, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Манев Стојче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 997/82. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1109 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1385-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката заедница на насоченото образование, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1109/82. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1112 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1390-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1112/82. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1114 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1391-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетството и комуналната дејност, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски — секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1114/82. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1115 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1393-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1115/82. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1116 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1387-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1116/82. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1110 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1394-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1110/82. (439)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1118 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1389-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1118/82. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1111 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1395-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општата заедница на насоченото образование Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1111/82. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1119 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1386-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1119/82. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1117 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1388-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1117/82. (443)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1113 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1392-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1113/82. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 68 од 12. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-12-0-0 го запиша во судскиот регистар здружувањето на Р. О. и нејзиното конституирање како ООЗТ на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Рударско-геолошки факултет — Штип, ул. „Поце Делчев“ бр. 89.

Основната организација е организирана со здружување на Р. О. Рударско-геолошки факултет од Штип во Р. О. Универзитетски центар за математичко-технички науки врз основа на Самоуправната спогодба за здружување од 30. XII. 1980 година. Рударско-геолошкиот факултет со здружувањето продолжува да работи како ООЗТ во состав на Центарот.

Основни дејности:

1201 — наставна дејност — образование;

120132 — вишо техничко образование (геологија и рударство);

120142 — технички факултети;

12020 — научно-истражувачка дејност;

120202 — технички и технолошки науки — применета геологија и рударство.

Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со Самоуправната спогодба се пренесени на Р. О. УЦМТН.

За своите обврските сторени во правниот промет со трети лица, ООЗТ одговара со сите свои средства.

За обврските на ООЗТ Рударско-геолошки факултет, другите ООЗТ во состав на Центарот не одговараат.

За обврските на работната организација ООЗТ Рударско-геолошкиот факултет одговара О. Сол. О., во висина од 1.000,00 дин.

За обврските на другите ООЗТ — ООЗТ Рударско-геолошкиот факултет не одговара.

Лице овластено за застапување е проф. Горѓи Орвачанов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 68/82. (445)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 960 од 20. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје — Универзитетски центар за математичко-технички науки, Карпош II бб-ООЗТ Математички факултет — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Живко Мадевски, а се запишува новиот застапник проф. Димитар Битраков, декан, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 960/82. (382)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 985 од 15. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1362-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бр. 2 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Илија Бошков, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 985/82. (383)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 988 од 18. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-946-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за потпишување на Медицинскиот центар „Тетово“, Н. Сол. О., со ООЗТ — Тетово, ул. „29 Ноември“ бр. 16 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јован Јовановски, в. д. директор, без ограничување, а се запишуваат како нови застапници: д-р Никола Савески, специјалист за очни болести-претседател на Колегијалниот работоводен орган; д-р Благоја Стаматовски, специјалист педијатар; и д-р Исмаил Нухиу, специјалист стоматолог, членови на Колегијалниот работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 988/82. (384)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 991 од 25. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-946-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електро-градежната услужна задруга „ЈУГОЕЛЕКТРО“, Р. О. — Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 20, кула 9.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба од 15. IX. 1982 година.

Основачи на задругата се: Стефановски Стефан од Скопје, ул. „Народен херој“ бр. 23/1—17, л. к. бр. 453445; Петровски Мирослав од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 182-а, л. к. бр. 200186; Стојковски Трајко од Скопје, ул. „Коле Неделковски“ бр. 15-а, л. к. бр. 645217; Стојковски Слободан од Скопје, ул. „Коле Неделковски“ бр. 15, л. к. бр. 634432 и Петрушевски Живко од Скопје, ул. „Того Михаиловски“, згр. 1/4, л. к. бр. 604217.

Основни дејности: изведување на електрични инсталации и градежни и браварски работи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата одговараат задругарите со своите средства во висина на здружениот влог од 3.000,00 динари, во создадените средства и со вкупните средства на задругата. Задругата за сторените обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Петровски Мирослав, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 991/82. (385)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 989 од 28. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1519-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и лицето овластено за застапување на Општинската заедница за образование „ТЕТОВО“, Ц. О. — Тетово со следните податоци: Досегашната фирма на Општинската заедница за образование „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96, се менува така што во иднина ќе гласи: Општинска заедница за образование и наука „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96.

Се брише досегашниот застапник Коце Коцевски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Киро Трпкоски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 989/82. (387)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 230 од 29. III. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1728-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за патишта на општината Карпош, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 68.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01/14 од 12 јануари 1981 година од 64 основачи.

Основни дејности: 140123 — самоуправни интересна заедница за патишта.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Рахим Нихат, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 230/82. (402)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 714 од 9. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1782-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. „Боте Боцевски“ бр. 9.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање од месец април 1980 година од 49 основачи.

Основни дејности: 140211 — самоуправни интересна заедница за енергетика.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Магдески Божидар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 714/82. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1003 од 11. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1783-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Нереште“, Р. О. село Нереште, Тетово.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 25. VIII. 1982 година.

Основачи на задругата се: Ејуп Љатифи, с. Нераште; Халид Јонузи, с. Нераште; Елези Неим, с. Нераште; Салиу Ремзи, с. Нераште; Камилџи Авдиџ, с. Нераште; Алили Назми, с. Нераште; Јашари Шейп, с. Нераште; Османи Невзат, с. Нераште; Абдију Ади, с. Нераште; Љатифи Јахи, с. Нераште; Реџеп Назми, с. Нераште; Мустафи Бајрам, с. Нераште; Џафери Иззир, с. Нераште; Муслиу Љуџи, с. Нераште; Идризи Мемед, с. Нераште; Бекири Неазим, с. Нераште; Мустафи Азир, с. Нераште; Заљбари Реџеп, с. Нераште; Исмаилџи Иззир Беар, с. Нераште; Алија Шабан, с. Нераште и Шакири Шакир, с. Нераште.

Основни дејности: полјоделство, градинарство, лозарство и сточарство.

Споредни дејности:

— откуп и промет со сите видови земјоделски производи, жива стока и слични производи, како и шумски плодови и разни лековити растенија;

— вршење на сите услуги и давање на стручна помош во врска со организација и унапредување на земјоделското и сточарското производство;

— земање на земја под закуп и купување на земја за организирано земјоделско производство;

— штетно-кредитно работење;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— откуп и пласман на мало на техничко и огревно дрво и прадежни материјали;

— набавка и продажба на мало на земјоделска механизација-машини за потребите на задругата, за здружените земјоделци и индивидуалните земјоделски производители;

— вршење промет на мало со сите видови семиња, вештачки ѓубрива и други репродукциони материјали во земјоделството;

— изработка, пласман и откуп на домашни ракотворби и

— организирање на други неземјоделски дејности за подобрување на условите за живот и работа во населените места каде што делува задругата преку формирање на занаетчиски работилници, сервиси за вршење на прадежни дејности и други дејности од малото стопанство.

Земјоделската задруга во правниот промет и во односите со трети лица настапува неограничено во свое име и за своја сметка.

Земјоделската задруга за обврските спрема трети лица сторени во правниот промет одговара целосно со сите свои средства подобни за извршување.

За обврските на задругата емчат и задругарите во износ од 5.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Љатифи Ејуп, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1003/82. (404)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 924 од 26. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница за вработување — Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник инж. Јован Апостолски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Крсто Поповски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/82. (405)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 15 од 26. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 141 ја запиша во судскиот регистар промената на индивидуалниот работодавен орган на Здравствениот дом со Ц. О. — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на директорот на Здравствениот дом со Ц. О. — Берово, Кирил Николов, а за вршител на должноста индивидуален орган е именуван Методи Чучурски, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот дом — Кочани, бр. 0202-34 од 8. I. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 15/82. (407)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 175 од 21. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-128-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц. О., с. Митрашинци, Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Калајдиски Атанас, досегашен директор, а за в. д. директор е именуван Милчовски Гаврил Кирило, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Работната заедница, бр. 0301-61/1 од 8. X. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 175/82. (408)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 16 од 26. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-410-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Винаца со следните податоци: И престанува правото за застапување на Васка Гаврилова, досегашен директор на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев“ од Винаца, а за индивидуален работодавен орган е именуван Тодор Паликрушев, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на организацијата, бр. 3 од 4. I. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/82. (409)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 158 од 15. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-617-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Винаца.

Основни дејности:

140212 — самоуправни интересна заедница во областа на водостопанството.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната заедница истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Заедницата ќе ја застапува Демир Амедов, претседател на Собранието на СИЗ за водостопанство, без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 158/82. (410)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 96 од 29. IV. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-195-4-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Центар за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. Сол. О. — Делчево, ООЗТ „Вера Јоциќ“ Ц. О. — село Саса, со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Антовски Мише, досегашен в. д. директор на ООЗТ „Вера Јоциќ“ — Ц. О. — село Саса, Делчево, а за в. д. директор е именуван Спасовски Стеван, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ООЗТ „Вера Јоциќ“, Ц. О. — село Саса, Делчево, бр. 1029 од 21. IV. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 96/82. (411)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 33 од 8. II. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-605-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Кочани.

Основни дејности:

— употреба и користење на вода;

— заштита и одбрана од штетното дејство на водата;

— заштита на водата од загадување;

— заштита на бреговите на езерата и коритата на водотоците;

— одржување на водостопански објекти и постројки;

— реконструкција на водостопански објекти и постројки;

— договарање, соработка и преземање на заеднички акции и активности што се од значење за сите членови на заедницата;

— решавање и предлагање на системски прашања од областа на водостопанството;

— меѓусебно утврдување на плановите и програмите за среднорочен и долгорочен развој на водостопанството како дејност од посебен општествен интерес и негово вклучување во општата политика на општествениот и стопанскиот развој.

— унапредување на самоуправниот интересен организирање на водостопанството заради унапредување на општествено-економските односи во водостопанството.

Во правниот промет со трети лица Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство од Кочани одговара со сите свои средства (целосна одговорност), а основачите не одговараат за обврските на заедницата.

Спиро Митев, претседател на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанството — Кочани, ќе ја застапува со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на ОСИЗ за водостопанство — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 33/82. (412)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 100 од 7. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-609-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Работната заедница на Домот за одмор и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на определени права од инвалидското осигурување, Ц. О. — с. Банско, Струмичко.

Основни дејности:

080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење.

— обезбедување услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на определени права од инвалидското осигурување, сместување, исхрана и давање на угостителски услуги.

Во правниот промет со трети лица Работната заедница има неограничени права и одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Иван Данаилов Серафимов ќе ја застапува Работната заедница без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 100/82. (419)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 150 од 24. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-150-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Центарот за социјална работа — Струмица со следните податоци: досегашниот в. д. директор на Центарот за социјална работа од Струмица, Ристов Кирил, е именуван за директор кој со неограничени овластувања ќе го застапува Центарот.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на Центарот за социјална работа — Струмица, бр. 02-517/1 од 22. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 150/82. (420)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 81 од 18. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-230-7-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: ООЗТ за промет на големо со земјоделско-сточарски производи „Слобода“ — Штип ја проширува својата дејност уште и со:

Промет на мало со градежни материјали:

1. цемент, бетонско железо, поцинкована и бодликава жица, лимови, ццајки, блокови (цементни и керамидни), монти, керамиди, калаци;

2. дрвена граѓа (даски, греди), паркет, салонитени табли, огревно дрво;

3. керамика, канцелариски и куќен намештај, сидни плочки, санитарна керамика, водоводни и изолациони материјали (терпапир, битомен, забла и др.), стакло, рамно стакло и стаклени производи, сијалици, сите видови на амбалажа и електроматеријали.

Промет на мало со животни продукти, производи за домашни потреби и добиточна храна.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ООЗТ „Слобода“ — Штип, бр. 0201-36/1 од 3. III. 1981 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 81/81. (420)

СОДРЖИНА

Страна

705. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година — — — — — 905
706. Уредба за определување на количините на моторен бензин и дизел горивото, за патничките возила, тракторите и машините врз основа на бонови — — — — — 919
707. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1982 година — — — — — 920
708. Правилник за начинот за водење на водната книга и нејзината содржина — — — — — 920
709. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1983 година — — — — — 922
710. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 36/82 од 17 ноември 1982 година — — — — — 925
711. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 239/81 од 29 септември 1982 година — — — — — 926

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

336. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1982 година — — — — — 927
337. Одлука за висината на минималните пензии во 1983 година — — — — — 927
338. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1983 година — — — — — 928
339. Одлука за измени на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1982 година — — — — — 928
340. Одлука за измена на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1978 година — — — — — 928
341. Одлука за измена на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1978 година — — — — — 928
342. Одлука за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1983 година — — — — — 929
343. Одлука за усогласување на минималните старосни и семејни пензии во 1983 година — — — — — 929